

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 167 год. LXVII

2 декември 2011, петок

Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3635. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радиорелејна мрежа СДХ и ПДХ за интерна употреба на ЕВН Македонија АД, КО Приковци, општина Кратово.....	3	3638. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за стопанска зона, КО Баланци, општина Центар Жупа.....	4
3636. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место Папрадиште за изградба на планинарски дом Чеплес, КО Папрадиште, општина Чашка.....	3	3639. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода, КО Страчинци, општина Илинден.....	4
3637. Одлука за давање согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште за донесување Локална урбанистичка планска документација за изградба џамија, КО Лажец, општина Битола.....	3	3640. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за езеро Младост, КО Башино село и КО Отовица, општина Велес.....	5
		3641. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на	

	Стр.		Стр.
Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански објект со намена Г класа, КО Кукуречани, општина Битола.....	6	3654. Одлука за избор на Претседател на Управен суд.....	11
3642. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште за донесување на Урбанистички план вон населено место за стопанска комплекс, КО Оризари, општина Кочани.....	6	3655. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	11
3643. Правилник за начинот на изготвување на планот за признавање.....	6	3656. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето....	11
3644. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања.....	7	3657. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето.....	13
3645. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	9	3658. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи.....	13
3646. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	9	3659. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер.....	13
3647. Одлука за избор на судии на Управниот суд.....	9	3660. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	15
3648. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Битола.....	9	3661. Решение за престанок на важење на решението за задолжително лабораториско испитување на тешки метали и сулфити во одделни производи од риба со потекло од Габон кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.....	103
3649. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје.....	10	3662. Објава за просечна месечна плата по работник за месец ноември 2011 година.....	103
3650. Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип.....	10	Огласен дел	1-40
3651. Одлука за избор на судии на Основен суд Битола.....	10		
3652. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I - Скопје.....	10		
3653. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје II - Скопје.....	10		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3635.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РАДИОРЕЛЕЈНА МРЕЖА СДХ И ПДХ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, КО ПРИКОВЦИ, ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на радио релејна мрежа СДХ и ПДХ за интерна употреба на ЕВН Македонија АД, КО Приковци, општина Кратово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Приковци	311	2007/2	Лешки	пасиште	7	240м ²	Република Македонија
ВКУПНО:						240м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4970/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3636.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ПАПРАДИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЛАНИНАРСКИ ДОМ ЧЕПЛЕС, КО ПАПРАДИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место Папрадиште, за изградба на планинарски дом Чеплес, КО Папрадиште, општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Место викано	Катастарска парцела бр.	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Папрадиште	1	Горно Бачило	2/2	пасиште	5	10780м ²	Република Македонија - управува ЈС за стопанисување со пасиштата
Папрадиште	1	Горно Бачило	2/3	пасиште	5	30м ²	Република Македонија - управува ЈС за стопанисување со пасиштата
Папрадиште	1	Горно Бачило	8/2	пасиште	4	3902м ²	Република Македонија - управува ЈС за стопанисување со пасиштата
Папрадиште	1	Чеплес	41/2	пасиште	5	2923м ²	Република Македонија - управува ЈС за стопанисување со пасиштата
Папрадиште	1	Чеплес	46/2	пасиште	4	416м ²	Република Македонија - управува ЈС за стопанисување со пасиштата
ВКУПНО:						17651м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4976/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3637.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА ЦАМИЈА, КО ЛАЖЕЦ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена земјоделско во градежно земјиште, за донесување Локална урбанистичка планска документација, за изградба на Цамија, КО Лажец, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Лажец	269	2297	Средно поле	пасиште	1	1000м ²	Република Македонија

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5045/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3638.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА СТОПАНСКА ЗОНА, КО БАЛАНЦИ, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на за донесување на Урбанистички план вон населено место за стопанска зона, во КО Баланци, општина Центар Жупа.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имот.л ист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Баланци	299	378	Пашини кори	пасиште	5	7923м ²	Република Македонија
ВКУПНО						7923м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5057/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3639.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА, КО СТРАЧИНЦИ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоар за вода, КО Страчинци, Општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопствено ст
Страчинци	289	16	Карпа	пасиште	5	1000м ²	Република Македонија-упавува ЈП за стопанисување со пасишта
ВКУПНО						1000м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5074/1
20 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3640.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ЕЗЕРО
МЛАДОСТ, КО БАШИНО СЕЛО И КО ОТОВИЦА, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за езеро Младост, КО Башино Село и КО Отовица, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катарска култура	Катастарска класа	Површина	сопственост
Отовица	74	247/2	Страна	пасиште	4	116м ²	Република Македонија
Отовица	641	239/1	Страна	пасиште	4	3823м ²	Република Македонија
Отовица	37	238/2	Страна	пасиште	4	100м ²	Алексов Душан, Наумов Владо
Отовица	643	232/2	Рамник	пасиште	5	59430м ²	Република Македонија
Отовица	643	232/3	Рамник	пасиште	5	552м ²	Република Македонија
Отовица	643	232/5	Рамник	пасиште	5	14294м ²	Република Македонија
Отовица	643	232/7	Рамник	пасиште	5	1841м ²	Република Македонија
Отовица	643	233/2	Страна	пасиште	4	7884м ²	Република Македонија
Отовица	643	233/3	Страна	пасиште	4	929м ²	Република Македонија
Отовица	643	234/2	Страна	камењар		643м ²	Република Македонија
Отовица	297	231/1	Рамник	нива	7	1824 м ²	Гошев Марјан
Отовица	297	278	Друм	пасиште	4	4060м ²	Гошев Марјан
Отовица	1	227/2	Село	нива	4	432м ²	Република Македонија
Отовица	320	246/1	Бела Вода	нива	8	158м ²	Веловска Јагода
Отовица	609	246/2	Бела Вода	нива	8	1725м ²	Др.затрап. Олимпус-Хант доо Куманово
Отовица	322	246/3	Бела Вода	нива	8	1725м ²	Ампов Сотир
Отовица	323	246/17	Бела Вода	нива	8	186м ²	Др.затрап. Олимпус-Хант доо Куманово, Рахмановски Пајазит
Отовица	333	246/5	Бела Вода	нива	8	400м ²	Саздовски Горанчо
Отовица	334	246/6	Бела Вода	нива	8	400м ²	Јованов Горан
Отовица	335	246/7	Бела Вода	нива	8	400м ²	Угриновски Живко
Отовица	336	246/8	Бела Вода	нива	8	483м ²	Ванов Влатко
Отовица	337	246/9	Бела Вода	нива	8	486м ²	Петров Тоше
Отовица	338	246/10	Бела Вода	нива	8	502м ²	Спировски Сашо
Отовица	339	246/11	Бела Вода	нива	8	507м ²	Накова Анѓа
Отовица	340	246/12	Бела Вода	нива	8	671м ²	Тошиќ Константин
Отовица	342	246/13	Бела Вода	нива	8	1168м ²	Михајловски Зоран
Отовица	343	246/14	Бела Вода	нива	8	510м ²	Грујевски Горан
Отовица	354	246/150	Бела Вода	нива	8	2519м ²	Цветков Александар
Вкупно:						107768м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-5088/1
 20 септември 2011 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Член 3

За членовите на организацијата на производители во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- име на членот, физичко односно правно лице;
- адреса на членот, физичко односно правно лице;
- матичен број на физичко односно правно лице, ЕМБГ/ЕМБС;
- е – пошта и
- телефон/факс.

Член 4

За производството во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- обработлива површина (ха) на која се врши производството;
- основна култура и други култури кои се произведуваат и
- просечен годишен принос (тони/ха).

Член 5

За вредноста на пазарното производство во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- пазарна вредност на производството од минатата година, изразена во МКД и
- начинот на продажба на производите.

Член 6

За маркетинг и инфраструктура во планот за признавање се внесуваат податоци за:

- земјоделско земјиште,
- земјоделски објекти,
- земјоделска опрема,
- земјоделска механизација,
- производствени капацитети и
- вид на сопственост.

Член 7

Во планот за признавање се внесува датум за отпочнување на реализација на планот за признавање и периодот на реализација на истиот, најмалку е две, но не повеќе од пет години.

Член 8

Во планот за признавање се наведуваат и мерките и активностите кои треба да се преземаат, за да се стекне статус на организација на производители.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-4272
26 ноември 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****3644.**

Врз основа на член 9-а став 3 од Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/06, 102/08, 145/10 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ
ВРАБОТУВАЊА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец – “Барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања”, на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи податоци за:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на барањето),
- краток опис поради што се поднесува барањето,
- место и датум на поднесување на барањето и
- потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 од овој член се поднесува копии од барањето за вршење на привремени вработувања.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-7544/3
25 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог

**До писарницата на министерот
надлежен за работите на трудот**

Б А Р А Њ Е

заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремени вработувања

Од _____
(име и презиме на подносителот на барањето)
со стан на ул. _____ бр. _____ од _____ општина
_____.

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање за добивање на лиценца за вршење на привремени вработувања.

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Со оглед дека законскиот рок од 30 дена од поднесувањето на барањето е истечен, поднесувам барање до министерот надлежен за работите на трудот во рок од пет работни дена да донесе решение согласно член 9-а став 4 од Законот за агенциите за привремени вработување.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање на лиценца за вршење на привремени вработувања.

Подносител на барањето

Број _____
Датум _____
Место _____

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 3645.

Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 02-5834/1 од 27-10-2011 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 09-11-2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 02-5786/1 од 25-10-2011 година, донесена на седница на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 25-10-2011 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-93 Комисија за хартии од вредност
9 ноември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

3646.

Врз основа на член 158 став 4 точка ж) и член 220 став 1 точка а) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на продолжението на седницата одржано на ден 10-11-2011 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност кај Агромеханика АД Скопје друштво со посебни обврски за известување поради прекршување на член 158 став 4 точка ж) од Законот за хартии од вредност, односно неизвестување на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и необјавување на судскиот спор број XIV П- 4670/07 најмалку во еден дневен весник во Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Агромеханика АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување на информациите за неправилностите и незаконитостите.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и на веб страната на Комисијата за хартии од вредност на РМ.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр. 08-941/5- (УП 1 08-98) Комисија за хартии од вредност
10 ноември 2011 година на Република Македонија,
Скопје Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3647.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВНИОТ СУД

- За судии на Управниот суд се избрани:
 - Габријела Михајловска-Државен советник во Судски совет на Република Македонија;
 - Билјана Никодиновска-Петровска - Судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје;
 - Тања Терзиева – Советник во Министерство за финансии - Управа за имотно правни односи во Струмица;
 - Анета Цигерова-Судски соработник во Виш управен суд;
 - Ана Герасимовска - Виш судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје;
 - Есма Алибашиќ Јонуз – Раководител на сектор за правни и општи работи во Општина Чаир и
 - Даниела Антовска - Виш судски советник во Виш управен суд.
- Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-1914/1 Судски совет
30 ноември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3648.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА

- За судија на Апелационен суд Битола е избран:
 - Никола Крстески – судија на Основен суд Прилеп.
- Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-1915/1 Судски совет
30 ноември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3649.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

1. За судија на Апелационен суд Скопје е избран:
- Влатко Самарџиски - судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-1916/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3650.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП

1. За судија на Апелационен суд Штип е избран:
- Софија Манева - судија на Основен суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-1917/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафирока, с.р.

3651.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

1. За судии на Основен суд Битола се избрани:
- Жаклина Доведен - судски администратор во Основен суд Струга и

- Татјана Митревска – судски соработник во Основен суд Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1918/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3652.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ I СКОПЈЕ

1. За судии на Основен суд Скопје I Скопје се избрани:

- Илија Трпков – Виш судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје и

- Елена Илиевска – Јосифовиќ – Виш соработник во Академија за судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1919/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3653.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

1. За судија на Основен суд Скопје II - Скопје е избран:

- Дијана Нацевска – адвокат од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1920/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3654.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2011 година, донесе:

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН СУД**

1. За Претседател на Управен суд е избран:
- Исамедин Лимани – судија на Виш управен суд.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1921/1
30 ноември 2011 година
Скопје

Судски совет
Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3655.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), објавува

О Г Л А С

- За избор на 1(еден) судија на Врховниот суд на РМ;
- За избор на 1(еден) судија на Апелационен суд Битола;
- За избор на 1(еден) судија на Апелационен суд Скопје;
- За избор на 1(еден) судија на Апелационен суд Гостивар;
- За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Битола,
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 1 Скопје,
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 2 Скопје
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Тетово и
- За избор на претседател на Основен суд Гостивар.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение

дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Велько Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот закон. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.07-1930/1
1 декември 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА**ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ****3656.**

Врз основа на членот 158-с точка 1) а во врска со членот 134-г став (4) и член 134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕТО****Член 1**

Во Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010) во членот 2, во ставот (2) точката 1. се менува и гласи: „1. Лична карта односно пасош – за странски државјани (на увид).“.

Член 2

Прилогот 1 - Барање за добивање лиценца за застапник во осигурувањето се менува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.


Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-3963/3
29 ноември 2011 година
Скопје

Извршен член на Советот
на експерти на Агенцијата,
Зоран Стојановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

Име и презиме на барателот	
Датум и место на раѓање	
Адреса на живеење (од л.к)	
Тел:	

Напомена: Податоците што ги дава барателот во ова Барање се задолжителни. Доколку барателот одлучи да не наведе некој од податоците во ова Барање, Агенцијата за супервизија на осигурување нема да постапи по барањето за добивање лиценца за застапник во осигурувањето. Барателот има право да направи увид во збирката на лични податоци која ја чува Агенцијата за супервизија на осигурување, на начин и во постапка предвидена во членот 12 од Законот за заштита на лични податоци.

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице) изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека:

- 1) податоците и информациите што ги содржи ова барање како и целата документација која ја доставувам кон барањето за издавање лиценца за застапник во осигурувањето, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- 2) во случај на промена на моите лични (во кои се содржат и адресни) податоци во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Во спротивно, секоја достава од страна на Агенцијата до кандидатот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во пријавата;
- 3) ќе обезбедам почитување на донесените законски и подзаконски акти и супервизорските стандарди од страна на Агенцијата, спроведување на мерките изречени од страна на Агенцијата и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од страна на Агенцијата за вршење ефикасна супервизија.

Со Оваа изјава давам изречна согласност на Агенцијата за супервизија на осигурување да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во збирката на лични податоци, за процесот на обработка на барањето за издавање лиценца за застапник во осигурување се додека има потреба од истите.

Запознаен/на сум дека податоците наведени во ова барање се заштитени согласно Законот за заштита на личните податоци и истите ќе се користат согласно важечката законска регулатива.

Го задржувам правото, повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во која било друга форма.

Оваа Изјава ја давам доброволно.

Во Скопје на _____ година Потпис на барателот _____

3657.

Врз основа на членот 158-s, точка 1) и членот 154 став (1) точка 2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО И ИСПИТУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 1

Во Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето („Службен весник на РМ“ бр. 102/2010) во членот 5, во ставот (2) точката 1. се менува и гласи: „1. Лична карта односно пасош – за странски државјани (на увид). “.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-3963/4 29 ноември 2011 година Скопје	Извршен член на Советот на експерти на Агенцијата, Зоран Стојановски, с.р.
---	---

3658.

Врз основа на членот 158-s, точка 1) и членот 154 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО И ИСПИТУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВНОСТ ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник

на РМ“ бр. 102/2010) во членот 5, во ставот (2) точката 1. се менува и гласи: „1. Лична карта односно пасош – за странски државјани (на увид). “.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-3963/6 29 ноември 2011 година Скопје	Извршен член на Советот на експерти на Агенцијата, Зоран Стојановски, с.р.
---	---

3659.

Врз основа на членот 158-s точка 1) а во врска со членот 139 став (2) и член 138 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР

Член 1

Во Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010) во членот 2, во ставот (2) точката 1. се менува и гласи: „1. Лична карта односно пасош – за странски државјани (на увид). “.

Член 2


Прилогот 1 - Барање за добивање лиценца за осигурителен брокер се менува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-3963/5 29 ноември 2011 година Скопје	Извршен член на Советот на експерти на Агенцијата, Зоран Стојановски, с.р.
---	---

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

БАРАЊЕ
ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР

Име и презиме на барателот	
Датум и место на раѓање	
Адреса на живеење (од л.к)	
Тел:	

Напомена: Податоците што ги дава барателот во ова Барање се задолжителни. Доколку барателот одлучи да не наведе некој од податоците во ова Барање, Агенцијата за супервизија на осигурување нема да постапи по барањето за добивање лиценца за осигурителен брокер. Барателот има право да направи увид во збирката на лични податоци која ја чува Агенцијата за супервизија на осигурување, на начин и во постапка предвидена во членот 12 од Законот за заштита на лични податоци.

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице) изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека:

- 1) податоците и информациите што ги содржи ова барање како и целата документација која ја доставувам кон барањето за издавање лиценца за осигурителен брокер, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- 2) во случај на промена на моите лични (во кои се содржат и адресни) податоци во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Во спротивно, секоја достава од страна на Агенцијата до кандидатот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во пријавата;
- 3) ќе обезбедам почитување на донесените законски и подзаконски акти и супервизорските стандарди од страна на Агенцијата, спроведување на мерките изречени од страна на Агенцијата и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од страна на Агенцијата за вршење ефикасна супервизија.

Со Оваа изјава давам изречна согласност на Агенцијата за супервизија на осигурување да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во збирката на лични податоци, за процесот на обработка на барањето за издавање лиценца за осигурителен брокер се додека има потреба од истите.

Запознаен/на сум дека податоците наведени во ова барање се заштитени согласно Законот за заштита на личните податоци и истите ќе се користат согласно важечката законска регулатива.

Го задржувам правото, повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во која било друга форма.

Оваа Изјава ја давам доброволно.

Во Скопје на _____ година Потпис на барателот _____

3660.

Врз основа на членот 158-s, точка 1), член 102 став (2), член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 8) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СТАНДАРДИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Општи одредби

Член 1

(1) Во Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2011), во членот 1, во ставот (1), по зборовите „статистичките осигурителни податоци кои во форма на извештај“ се додаваат зборовите: „ , составен од статистички осигурителни обрасци,“.

Член 2

(2) Во членот 2, во ставот (1), зборот „достават“, се менува со зборот „доставуваат“.

(3) Во точката 1), по зборовите: „СП-7 (н.о.)“ се додаваат зборовите: „ , СП-8 (н.о.)“.

(4) Во точката 2), по зборовите: „СП-6-АО (н.р.)“ се додаваат зборовите: „ , СП-8 (н.р.)“.

(5) Во точката 4), по зборовите: „ СП-2 (ж.о.), “ се додаваат зборовите: „СП-2-РС (ж.о.),“.

Член 3

Во членот 6, во ставот (1), по зборовите: „ од 1 јануари до 31 декември од тековната година (четврт квартал), ” се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: Период),”.

Член 4

(1) Во членот 7, ставот (1), се менува и гласи:
„Износите внесени во статистичките осигурителни обрасци треба да бидат усогласени со износите од со-

одветните позиции во Билансот на состојба и Билансот на успех.“

(2) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Статистичките осигурителни обрасци треба да бидат пополнети врз основа на вистинити податоци, во спротивно Агенцијата ќе постапи согласно Законот за супервизија на осигурување.“.

Член 5

Во членот 8, во ставот (2) по зборовите: „(2) Коефициентот за техничка премија задолжително мора да биде одобрен од Органот на управување од 01.01.2012“ се додаваат зборовите: „ , година“.

Член 6

Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, „Статистичките осигурителни обрасци“ се заменува со нови Статистички осигурителни обрасци кои се дадени во Прилог кон овој Правилник и се негов составен дел.

Член 7

Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, „Упатството за пополнување на статистичките осигурителни стандарди“ се заменува со ново Упатство за пополнување на статистичките осигурителни стандарди кое е дадено во Прилог кон овој Правилник и е негов составен дел.

Член 8

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

(2) Друштвата се должни овој Правилник да го применуваат со изготвувањето на извештајот за статистичките осигурителни податоци за четвртиот квартал за 2011 година.

Бр. 0201-3963/7

29 ноември 2011 година

Скопје

Извршен член на Советот
на експерти на Агенцијата,
Зоран Стојановски, с.р.

Прилог

кон Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување

Статистички осигурителни обрасци

Друштво:	(назив на друштво)
Група:	(група)
Период:	(период)
Година:	(тековна година)
Изработил:	
Контролирал:	
(овластен актуар)	
Одобрил:	

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несрекен случај - НЕЗГОДА	01	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101							
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102							
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103							
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104							
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105							
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106							
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107							
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108							
Останати осигурувања од последици на незгода	0199							
КЛАСА 02 - Здравствено осигурување	02	0	0	0	0	0	0	0
Доброволно здравствено осигурување со поголем опсег и/или стандард од здравствените услуги одредени со Законот за здравствено осигурување	0201							
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299							
КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каско)	03	0	0	0	0	0	0	0
Каско осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301							
Останати осигурувања на моторни возила	0399							
КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каско)	04	0	0	0	0	0	0	0
Каско осигурување на шински возила	0401							
Останати осигурувања на шински возила	0499							
КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каско)	05	0	0	0	0	0	0	0
Каско осигурување на воздухоплови	0501							
Останати осигурувања на воздухоплови	0599							
КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каско)	06	0	0	0	0	0	0	0
Каско осигурување на пловни објекти	0601							
Останати осигурувања на пловни објекти	0699							
КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)	07	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701							
Осигурување на стока во домашен превоз	0702							
Останати осигурувања на стока во превоз	0799							
КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	08	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	0801	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	080101							
Осигурување на животни	080102							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104							
Домаќинско осигурување	080105							
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199							

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

2(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
Осигурување на имот на правни лица	0802	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	080201							
Осигурување на животни	080202							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204							
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205							
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206							
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299							
КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот	09	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	0901	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	090101							
Осигурување на животни	090102							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104							
Домаинско осигурување	090105							
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199							
Осигурување на имот на правни лица	0902	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	090201							
Осигурување на животни	090202							
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203							
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204							
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205							
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206							
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299							
КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот	89	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на физички лица	8901	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	890101		0	0		0		0
Осигурување на животни	890102		0	0		0		0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103		0	0		0		0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104		0	0		0		0
Домаинско осигурување	890105		0	0		0		0
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199		0	0		0		0
Осигурување на имот на правни лица	8902	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на посеви и плодови	890201		0	0		0		0
Осигурување на животни	890202		0	0		0		0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203		0	0		0		0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204		0	0		0		0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205		0	0		0		0
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206		0	0		0		0
Останати осигурувања на имот на правни лица	890299		0	0		0		0
КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100101							
Товарни возила	100102							
Автобуси	100103							
Влечни возила	100104							
Специјални возила	100105							

зработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

3(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
Моторцикли и скутери	100106							
Приклучни возила	100107							
Работни моторни возила	100108							
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	100109							
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110							
Моторни возила со пробни табели	100111							
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување	100112							
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113							
Зелен картон (ЗК)	1002	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100201							
Товарни возила	100202							
Автобуси	100203							
Влечни возила	100204							
Специјални возила	100205							
Моторцикли и скутери	100206							
Приклучни возила	100207							
Работни моторни возила	100208							
Гранично осигурување (ГР)	1003	0	0	0	0	0	0	0
Патнички автомобили	100301							
Товарни возила	100302							
Автобуси	100303							
Влечни возила	100304							
Специјални возила	100305							
Моторцикли и скутери	100306							
Приклучни возила	100307							
Работни моторни возила	100308							
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004							
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099							
КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101							
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199							
КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201							
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202							
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299							

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

4(4)

СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Премија			Штети			
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност	13	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301							
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302							
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303							
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304							
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305							
Останати осигурувања од општа одговорност	1306							
Осигурување од одговорност на проектанти	1307							
Осигурување од одговорност на адвокати	1308							
Осигурување од одговорност на нотари	1309							
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310							
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311							
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312							
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313							
Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314							
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315							
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316							
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317							
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318							
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388							
Останато општо осигурување од одговорност	1399							
КЛАСА 14 - Осигурување на кредити	14	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401							
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402							
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403							
Останати осигурувања на кредити	1499							
КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции	15	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501							
Останати осигурувања на гаранции	1599							
КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби	16	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601							
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602							
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603							
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604							
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699							
КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита	17	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701							
Останати осигурувања на правна заштита	1799							
КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош	18	0	0	0	0	0	0	0
Патничко осигурување	1801							
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р. Македонија	1802							
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803							
Останати осигурувања на туристичка помош	1899							
ВКУПНО			0	0		0		0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-2 (н.о.): Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Број на сплучени договори	Бруто полисирана премија	Премии предадена во ресолува- ње или соосигура- ње	Техника премија	Бруто резерви за преносни премии	Бруто резерви за преносни неистечени ризаци	Резерви за преносни премии -дел од ресог. или соосиг.	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети - дел од ресог. или соосиг.	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети	Бруто резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за штети - дел од ресог. или соосиг.	Вкупни оперативни трошоци
КАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1001/01	0	0											
	1001/02	0	0											
	1001/03	0	0											
	1001/04	0	0											
	1001/05	0	0											
	1001/06	0	0											
	1001/07	0	0											
	1001/08	0	0											
	1001/09	0	0											
	1001/10	0	0											
	1001/11	0	0											
	1001/12	0	0											
	1001/13	0	0											
	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1002/01	0	0											
	1002/02	0	0											
	1002/03	0	0											
	1002/04	0	0											
	1002/05	0	0											
	1002/06	0	0											
	1002/07	0	0											
	1002/08	0	0											

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-2 (н.о.): Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Број на случени договори	Бруто полисирана премија	Премија предметна за осигурува- ње или соосигурува- ње	Техничка премија	Бруто резерви за преплатени премии	Бруто резерви за неисплатени ризици	Резерви за преплатени премии - дел од ресонг. или соосиг.	Број на ликвидира- ни штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети - дел од ресонг. или соосиг.	Број на резервира- ни штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети	Бруто резерви за настанати и непријавени штети	Резерви за штети - дел од ресонг. или соосиг.	Вкупни оперативни трошоци
100	101	102	103	104	105	106	200	201	202	203	204	205	206	207
Гранично осигурување (ГР)	1003													
Патнички автомобили	10301													
Товарни возила	10302													
Автобуси	10303													
Влечни возила	10304													
Специјални возила	10305													
Моторцикли и скутери	10306													
Приклучни возила	10307													
Работни моторни возила	10308													
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004													
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за пренос во легален сообраќај	1005													
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099													

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(1)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-3 (н.о.): Неосигурени возила, непознати возила и услужни штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Број на штети	Исплатени износи	Рефундирани износи	Број на резервирани штети	Резерви за настанати и пријавени штети
	100	101	200	300	301
Неосигурени возила	100				0
Патнички автомобили	1001				
Товарни возила	1002				
Автобуси	1003				
Велечни возила	1004				
Специјални возила	1005				
Моторцикли и скутери	1006				
Приклучни возила	1007				
Работни моторни возила	1008				
Непознати возила	101				
Останати услужни штети	102				
ВКУПНО		0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1 (3)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Договори															Премии				
Број на активни договори	Индивидуални ризици	Времетраење на покрилито на индивид. ризици	Агрегирани суми на осигурување	Максимална осигурена сума	Број на сключени договори	Број на обновени договори	Број на прекинати договори што биле сключени во периодот	Вкупен број на прекинати договори	Бруто полисирана премија	Премии примена од осигурување	Премии предадена во ресигурување	Премии предадена во соосигурување	Техничка премија						
100	101	102	103	104	105	106	107	108	200	201	202	203	204						
незгода	01				0				0										
здравствено	02				0				0										
каско моторни возила	03				0				0										
каско шински возила	04				0				0										
каско воздухоплови	05				0				0										
каско пловни објекти	06				0				0										
каско	07				0				0										
имот од пожар и др. опасн.	08			0	0		0	0	0	0	0	0	0						
Физички лица	0901				0				0										
правни лица	0902				0				0										
имот останато	09			0	0		0	0	0	0	0	0	0						
Физички лица	0901				0				0										
правни лица	0902				0				0										
имот вкупно	89			0	0		0	0	0	0	0	0	0						
Физички лица	8901				0				0	0	0	0							
правни лица	8902				0				0	0	0	0							
АО (вкупно)	10				0				0	0	0	0	0						
АО	100				0				0	0	0	0	0						
ЗАО	1001				0				0	0	0	0	0						
ЗК	1002				0				0	0	0	0	0						
ГР	1003				0				0	0	0	0	0						
одговорност на возачот	1005				0				0	0									
останати	1099				0				0	0									
одговорност воздухоплови	11				0				0										
одговорност пловни објекти	12				0				0										
општа одговорност	13				0				0										
кредити	14				0				0										
гаранции	15				0				0										
финансиски загуби	16				0				0										
правна заштита	17				0				0										
туристичка помош	18				0				0										
ВКУПНО					0				0	0	0	0	0						

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2 (3)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВотно ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Штети						Штети					Бруто максимална исплатена (ликвирирана) штета
	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на ликвирирани штети	Број на отрпени штети	Број на нерешени штети	Број на резервирани штети	Број на штети во судски спор	Бруто исплатени (ликвирирани) штети	Бруто исплатени (ликвирирани) штети	Бруто исплатени (ликвирирани) штети	Бруто исплатени (ликвирирани) штети	Бруто исплатени (ликвирирани) штети	
	300	301	302	303	304	305	400	401	402	403	404	
негода	01	0			0		0					
здравствено	02				0			0				
каско моторни возила	03	0			0		0					
каско шински возила	04	0			0		0					
каско воздухоплови	05	0			0		0					
каско пловни објекти	06	0			0		0					
каско карго	07	0			0		0					
имот од пожар и др.опаш.	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801	0			0		0					
правни лица	0802	0			0		0					
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901	0			0		0					
правни лица	0902	0			0		0					
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901	0			0		0					
правни лица	8902	0			0		0					
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001	0			0		0					
ЗК	1002	0			0		0					
ГР	1003	0			0		0					
одговорност на возачот	1005	0			0		0					
останати	1099	0			0		0					
одговорност воздухоплови	11				0		0					
одговорност пловни објекти	12				0		0					
општа одговорност	13				0		0					
кредити	14				0		0					
гаранции	15				0		0					
финансиски загуби	16				0		0					
правна заштита	17				0		0					
туристичка помош	18				0		0					
Вкупно												

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

3 (3)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Трошоци				Приходи		
	Директни трошоци за обработка на штети	Трошоци за провизија	Останати осигурително технички трошоци	Провизија примена од ресигуригелот	Наплатени регреси побарувања и спасени остатоци		
	500	501	502	600	601		
незгода	01						
здравствено	02						
каско моторни возила	03						
каско шински возила	04						
каско воздухоплови	05						
каско пловни објекти	06						
каско	07						
каско	08	0	0	0	0		0
имот од пожар и др. опасн.	0901						
физички лица	0902						
правни лица	09	0	0	0	0		0
имот останато	0901						
физички лица	0902						
правни лица	89	0	0	0	0		0
имот вкупно	8901	0	0	0	0		0
физички лица	8902	0	0	0	0		0
правни лица	10	0	0	0	0		0
АО (вкупно)	100	0	0	0	0		0
АО	1001						
ЗАО	1002						
ЗК	1003						
ГР	1005						
одговорност на возачот	1099						
останати	11						
одговорност воздухоплови	12						
одговорност пловни објекти	13						
општа одговорност	14						
кредити	15						
гаранции	16						
финансиски загуби	17						
правна заштита	18						
туристичка помош							
ВКУПНО	0	0	0	0	0		0

Изработил:_____

Контролирал:_____

Одобрил:_____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Бруто технички резерви										
Резерви за преносни премии	Резерви за бонуси	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети	Еквивализацио-на резерва	Резерви за неисплатени ризици		
100	101	102	103	104	105	106	107	108		
незгода	01	0	0	0	0	0	0	0		
здравствено	02	0	0	0	0	0	0	0		
каско моторни возила	03	0	0	0	0	0	0	0		
каско шински возила	04	0	0	0	0	0	0	0		
каско воздухоплови	05	0	0	0	0	0	0	0		
каско пловни објекти	06	0	0	0	0	0	0	0		
каско	07	0	0	0	0	0	0	0		
имот од пожар и др.опасн.	08	0	0	0	0	0	0	0		
физички лица	0801	0	0	0	0	0	0	0		
правни лица	0802	0	0	0	0	0	0	0		
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0		
физички лица	0901	0	0	0	0	0	0	0		
правни лица	0902	0	0	0	0	0	0	0		
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0		
физички лица	8901	0	0	0	0	0	0	0		
правни лица	8902	0	0	0	0	0	0	0		
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0		
АО	100	0	0	0	0	0	0	0		
ЗАО	1001	0	0	0	0	0	0	0		
ЗК	1002	0	0	0	0	0	0	0		
ГР	1003	0	0	0	0	0	0	0		
одговорност на возачот	1005	0	0	0	0	0	0	0		
останати	1099	0	0	0	0	0	0	0		
одговорност воздухоплови	11	0	0	0	0	0	0	0		
одговорност пловни објекти	12	0	0	0	0	0	0	0		
општа одговорност	13	0	0	0	0	0	0	0		
кредити	14	0	0	0	0	0	0	0		
гаранции	15	0	0	0	0	0	0	0		
финансиски загуби	16	0	0	0	0	0	0	0		
правна заштита	17	0	0	0	0	0	0	0		
туристичка помош	18	0	0	0	0	0	0	0		
ВКУПНО		0	0	0	0	0	0	0		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Бруто технички резерви - дел од реосигурување				Бруто технички резерви - дел од соосигурување			
	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати и непријавени штети	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за рентни штети	Резерви за настанати и непријавени штети
	200	201	202	203	300	301	302	303
незгода								
01								
здравствено								
02								
каско моторни возила								
03								
каско шински возила								
04								
каско воздухоплови								
05								
каско пловни објекти								
06								
каско								
07								
имот од пожар и дропаж.								
08								
физички лица								
0801								
правни лица								
0802								
имот останато								
09								
физички лица								
0901								
правни лица								
0902								
имот вкупно								
89								
физички лица								
8901								
правни лица								
8902								
АО (вкупно)								
10								
АО								
100								
ЗАО								
1001								
ЗК								
1002								
ГР								
1003								
одговорност на возачот								
1005								
останати								
1099								
одговорност воздухоплови								
11								
одговорност пловни објекти								
12								
општа одговорност								
13								
кредити								
14								
гаранции								
15								
финансиски загуби								
16								
правна заштита								
17								
туристичка помош								
18								
ВКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

1 (3)

(тековна година)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настанување на осигурениот настан		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
						бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
		100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108
(01) Незгода	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(03) Моторни возила - каско	Вкупно(03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(07) Карго	Вкупно(07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

2 (3)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настанување на осигурениот настан		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
		100	100a	101	102	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
		103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
(8901) Имот - физички лица	Вкупно(8901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(8902) Имот - правни лица	Вкупно(8902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(13) Општа одговорност	Вкупно(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

3 (3)

(тековна година)

СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
Квартал на настанување на осигурениот настан	бруто					реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	
		100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108
(18) Туристичка помош	Вкупно(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
порано											

Изработил:_____

Контролирал:_____

Одобрил:_____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО) НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на пријавени и настапување на осигурениот настан	Број на пријавени и отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на резојувани материјални штети	Број на резојувани нематеријални штети	Исплатени (ликвидирани) материјални штети		Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настани и пријавени материјални штети		Резерва за настани и пријавени нематеријални штети	
						бруто	ресорг. и/или соосиг.	бруто	ресорг. и/или соосиг.	бруто	ресорг. и/или соосиг.	бруто	ресорг. и/или соосиг.	бруто	ресорг. и/или соосиг.	бруто	ресорг. и/или соосиг.
100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Вкупно(1001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																	
- 1																	
- 2																	
- 3																	
- 4																	
- 5																	
- 6																	
- 7																	
- 8																	
- 9																	
- 10																	
- 11																	
порано																	
Вкупно(1002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																	
- 1																	
- 2																	
- 3																	
- 4																	
- 5																	
- 6																	
- 7																	
- 8																	
- 9																	
- 10																	
- 11																	
порано																	
(1001) 3AO																	
(1002) 3K																	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО) НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настапување на осигурениот настан	Број на припадни осигурени штети	Број на материјални штети	Број на нематеријални штети	Број на решени штети	Исплатени (ликвидирали) материјални штети		Исплатени (ликвидирали) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настани и припадни материјални штети		Резерва за настани и припадни нематеријални штети	
					бруто	резог. илии соопг.	бруто	резог. илии соопг.	бруто	резог. илии соопг.	бруто	резог. илии соопг.	бруто	резог. илии соопг.	бруто	резог. илии соопг.
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно(1003)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																
- 1																
- 2																
- 3																
- 4																
- 5																
- 6																
- 7																
- 8																
- 9																
- 10																
- 11																
порано																
Вкупно(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																
- 1																
- 2																
- 3																
- 4																
- 5																
- 6																
- 7																
- 8																
- 9																
- 10																
- 11																
порано																
(10) АО Вкупно																

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

1 (2)

СП-7 (н.о.): Продажба по канали_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Име на посредникот	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
		100	101	102	103
Директна продажба	100			0	
незгода	100(01)				
каска моторни возила	100(03)				
карго	100(07)				
имот	100(89)				
АО	100(10)				
општа одговорност	100(13)				
туристичка помош	100(18)				
останати класи	100(99)				
Осиг. брокерски друштва	200		0	0	0
	200_1	друштво 1			
	200_2	друштво 2			
	200_3	друштво 3			
...					
Друштва за застапување во осиг.	300		0	0	0
	300_1	друштво 1			
	300_2	друштво 2			
	300_3	друштво 3			
...					
Туристички агенции	400(18)		0	0	0
	400(18)_1	агенција 1			
	400(18)_2	агенција 2			
	400(18)_3	агенција 3			
...					
Автосалони	500(03)		0	0	0
	500(03)_1	автосалон 1			
	500(03)_2	автосалон 2			
	500(03)_3	автосалон 3			
...					
Банки (незгода)	600(01)		0	0	0
	600(01)_1	банка 1			
	600(01)_2	банка 2			
	600(01)_3	банка 3			
...					
Банки (каска мот. возила)	600(03)		0	0	0
	600(03)_1	банка 1			
	600(03)_2	банка 2			
	600(03)_3	банка 3			
...					
Банки (имот)	600(89)		0	0	0
	600(89)_1	банка 1			
	600(89)_2	банка 2			
	600(89)_3	банка 3			
...					
Банки (АО)	600(10)		0	0	0
	600(10)_1	банка 1			
	600(10)_2	банка 2			
	600(10)_3	банка 3			
...					
Банки (општа одговорност)	600(13)		0	0	0
	600(13)_1	банка 1			
	600(13)_2	банка 2			
	600(13)_3	банка 3			
...					

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

2 (2)

(тековна година)

СП-7 (н.о.): Продажба по канали_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Име на посредникот	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
		100	101	102	103
Банки (останати класи)	600(99)		0	0	0
	600(99)_1	банка 1			
	600(99)_2	банка 2			
	600(99)_3	банка 3			
....					
Застапници во осигурување	700			0	0
незгода	700(01)				
каско моторни возила	700(03)				
карго	700(07)				
имот	700(89)				
АО	700(10)				
општа одговорност	700(13)				
туристичка помош	700(18)				
останати класи	700(99)				
Останати дистрибутивни канали	9999			0	0
незгода	9999(01)				
каско моторни возила	9999(03)				
карго	9999(07)				
имот	9999(89)				
туристичка помош	9999(18)				
останати класи	9999(99)				
Вкупно	0000		0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-8 (н.о.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Број на случаи договори	Бруто полкопрана премија	Премија предадена во реосиг. и/или соосиг.	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Исплатени (ликвидирани) штети - дел од реосиг. и/или соосиг.	Бруто резерви за настанати и придавни штети	Резерви за настанати и придавни штети - дел од реосиг. и/или соосиг.	Агрегирани суми на осигурување
	100	101	102	200	201	202	300	301	400
пожар	каско моторни возила	100(03)							
	имот вкупно	100(69)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	100(6901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	100(690101)							
	Останати осигурувања на имот	100(690199)							
	правни лица	100(6902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	100(690201)							
	Останати осигурувања на имот	100(690299)							
	јавни и државни институции	100(690209)							
	ВКУПНО (пожар)	100(0000)	0	0	0	0	0	0	0
земјотрес	каско моторни возила	200(03)							
	имот вкупно	200(69)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	200(6901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	200(690101)							
	Останати осигурувања на имот	200(690199)							
	правни лица	200(6902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	200(690201)							
	Останати осигурувања на имот	200(690299)							
	јавни и државни институции	200(690209)							
	ВКУПНО (земјотрес)	200(0000)	0	0	0	0	0	0	0
поплава	каско моторни возила	300(03)							
	имот вкупно	300(69)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	300(6901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	300(690101)							
	Останати осигурувања на имот	300(690199)							
	правни лица	300(6902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	300(690201)							
	Останати осигурувања на имот	300(690299)							
	јавни и државни институции	300(690209)							
	ВКУПНО (поплава)	300(0000)	0	0	0	0	0	0	0

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-8 (н.о.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		100	101	102	Број на гивидирани штети	Бруто исплатени (гивидирани) штети	Исплатени (ликвидирани) штети - деп од реосиг. и/или соосиг.	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и придавени штети	Резерви за настанати и придавени штети - деп од реосиг. и/или соосиг.	Агрегирани суми на осигурување
		Број на сключени договори	Бруто полисирана премија	Премија предадена во реосиг. и/или соосиг.	Број на гивидирани штети	Бруто исплатени (гивидирани) штети	Исплатени (ликвидирани) штети - деп од реосиг. и/или соосиг.	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и придавени штети	Резерви за настанати и придавени штети - деп од реосиг. и/или соосиг.	Агрегирани суми на осигурување
		100	101	102	200	201	202	300	301	302	400
Град и мраз	каско моторни возила		400(03)								
	имот вкупно		400(89)		0	0	0	0	0	0	0
	физички лица		400(8901)		0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови		400(890101)								
	Останати осигурувања на имот		400(890199)								
	правни лица		400(8902)		0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови		400(890201)								
	Останати осигурувања на имот		400(890299)								
	јавни и државни институции		400(890209)								
	ВКУПНО (град и мраз)		400(0000)	0			0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (н.р.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Договори		Премија					Штети					Трошоци					
	Број на сключени договори	Број на активни договори	Бруто полисорана премија	Премија примена од соресигу- рување	Премија предадена во ретросигу- рација	Премија предадена во соресигу- рување	Техничка премија	Број на приава- ни и повторно отворени штети	Број на ликвиди- рани штети	Број на одобени штети	Број на резерви- рани штети	Бруто исплатени (ликвидира- ни) штети	Бруто исплатени (ликв.) штети примени од соресиг.	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од ретросигура- ција	Бруто исплатени (ликв.) штети - дел од соресиг.	Трошоци за правилна дел од соресиг.	Провизии дадени на цедентот	Останати осигури- телно технички трошоци
	100	105	200	201	202	203	204	300	301	302	304	400	401	402	403	501	502	503
тип на договори																		
пропорционални	a-001																	
непропорционални	a-002																	
трети договори	b-001																	
факултативни	b-002																	

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Бруто технички резерви								
	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за реални штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети	Еквиваленти на резерва	Резерви за неекстени ризици
	100	102	103	104	105	106	107	108
незгода								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08	0	0	0	0	0	0	0	0
0801								
0802								
09	0	0	0	0	0	0	0	0
0901								
0902								
89	0	0	0	0	0	0	0	0
8901								
8902								
10	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0
1001								
1002								
1003								
1005								
1099								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
ВКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Бруто технички резерви - деп од ретроцесија				Бруто технички резерви - деп од сореоосигурување			
	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за ренгли штети	Резерви за настанати и непридадени штети	Резерви за преносни премии	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за ренгли штети	Резерви за настанати и непридадени штети
	200	201	202	203	300	301	302	303
незгода	01							
здравето	02							
каско моторни возила	03							
каско шински возила	04							
каско воздухоплови	05							
каско пловни објекти	06							
каско	07							
имот од пожар и др.огасн.	08	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0801							
правни лица	0802							
имот останато	09	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	0901							
правни лица	0902							
имот вкупно	89	0	0	0	0	0	0	0
физички лица	8901							
правни лица	8902							
АО (вкупно)	10	0	0	0	0	0	0	0
АО	100	0	0	0	0	0	0	0
ЗАО	1001							
ЗК	1002							
ГР	1003							
одговорност на возачот	1005							
останати	1099							
одговорност воздухоплови	11							
одговорност пловни објекти	12							
општа одговорност	13							
кредити	14							
гаранции	15							
финансиски загуби	16							
правна заштита	17							
туристичка помош	18							
Вкупно		0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

1 (3)

(тековна година)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настанување на осигурениот настан		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
		100	100a	101	102	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.
		100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108
(01) Незгода	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(03) Моторни возила - каско	Вкупно(03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(07) Карго	Вкупно(07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

2 (3)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настанување на осигурениот настан		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
						бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.
		100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108
(8901) Имот - физички лица	Вкупно(8901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(8902) Имот - правни лица	Вкупно(8902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										
(13) Општа одговорност	Вкупно(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

3 (3)

(тековна година)

СП-6 (н.р.) Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети	Исплатени (ликвидирани) штети		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
Квартал на настанување на осигурениот настан						бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.	бруто	ретроцес. и/или сореосиг.
		100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108
(18) Туристичка помош	Вкупно(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0										
	- 1										
	- 2										
	- 3										
	- 4										
	- 5										
	- 6										
	- 7										
	- 8										
	- 9										
	- 10										
	- 11										
	порано										

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-6-АО (н.р.): Развој на штети (АО)_ НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настапување на осигурениот настан	Број на пријавени и потврдени отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени штети	Број на решени штети	Број на решени штети	Број на решени штети	Исплатени (примирани) материјални штети		Искос на исплати за материјални штети		Искос на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и пријавени материјални штети		Резерва за настанати и пријавени нематеријални штети	
								бруто	ретроцес или содесог.	бруто	ретроцес или содесог.	бруто	ретроцес или содесог.	бруто	ретроцес или содесог.	бруто	ретроцес или содесог.
100	100a	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Вкупно(1001)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																	
- 1																	
- 2																	
- 3																	
- 4																	
- 5																	
- 6																	
- 7																	
- 8																	
- 9																	
- 10																	
- 11																	
порано																	
Вкупно(1002)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																	
- 1																	
- 2																	
- 3																	
- 4																	
- 5																	
- 6																	
- 7																	
- 8																	
- 9																	
- 10																	
- 11																	
порано																	
(1001) 3АО																	
(1002) 3К																	

Изработил:_____

Контролирал:_____

Одобрил:_____

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-6-АО (н.р.): Развој на штети (АО) _неживотно осигурување_ АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

(назив на друштво) (период) (тековна година)	Број на придадени погорно отворени штети	Број на нерешени штети	Број на решени штети	Број на решени материјал- ни штети	Број на решени нематеријал- ни штети	Број на испла- ни штети	Исплатени (ликвидациони) материјални штети		Исплатени (ликвидациони) нематеријални штети		Износ на исплати за материјални штети		Износ на исплати за нематеријални штети		Резерва за настанати и придавени материјални штети		Резерва за настанати и придавени нематеријални штети	
							бруто	ретроцес. изпла. соросит.	бруто	ретроцес. изпла. соросит.	бруто	ретроцес. изпла. соросит.	бруто	ретроцес. изпла. соросит.	бруто	ретроцес. изпла. соросит.	бруто	ретроцес. изпла. соросит.
Вкупно(1003)	0	100a	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
0																		
- 1																		
- 2																		
- 3																		
- 4																		
- 5																		
- 6																		
- 7																		
- 8																		
- 9																		
- 10																		
- 11																		
порано																		
Вкупно(10)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																		
- 1																		
- 2																		
- 3																		
- 4																		
- 5																		
- 6																		
- 7																		
- 8																		
- 9																		
- 10																		
- 11																		
порано																		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-8 (н.р.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Број на случени договори	Бруто полисрана премија	Премија предадена во ретроцес, или или соресиг.	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Исплатени (ликвидирани) штети - дел од ретроцес, или или соресиг.	Бруто резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати и пријавени штети - дел од ретроцес, или или соресиг.	Аперирани суми на осигурување
	100	101	102	200	201	202	300	301	400
пожар	каско моторни возила	100(03)							
	имот вкупно	100(89)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	100(8901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	100(890101)							
	Останати осигурувања на имот	100(890199)							
	правни лица	100(8902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	100(890201)							
	Останати осигурувања на имот	100(890299)							
	јавни и државни институции	100(890209)							
	ВКУПНО (земјотрес)	100(0000)	0	0	0	0	0	0	0
земјотрес	каско моторни возила	200(03)							
	имот вкупно	200(89)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	200(8901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	200(890101)							
	Останати осигурувања на имот	200(890199)							
	правни лица	200(8902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	200(890201)							
	Останати осигурувања на имот	200(890299)							
	јавни и државни институции	200(890209)							
	ВКУПНО (земјотрес)	200(0000)	0	0	0	0	0	0	0
поплава	каско моторни возила	300(03)							
	имот вкупно	300(89)	0	0	0	0	0	0	0
	физички лица	300(8901)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	300(890101)							
	Останати осигурувања на имот	300(890199)							
	правни лица	300(8902)	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурување на посеви и плодови	300(890201)							
	Останати осигурувања на имот	300(890299)							
	јавни и државни институции	300(890209)							
	ВКУПНО (поплава)	300(0000)	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-8 (н.р.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

		Број на сключени договори	Бруто полисирана премија	Премија предадена во ретросиг. или соресиг.	Број на ликвидирани штети	Бруто исплатени (ликвидирани) штети	Исплатени (ликвидирани) штети - дел од ретросиг. или соресиг.	Број на резервирани штети	Бруто резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати и пријавени штети - дел од ретросиг. или соресиг.	Агрегирани суми на осигурување
		100	101	102	200	201	202	300	301	302	400
град и мраз	каско моторни возила		400(03)								
	имот вкупно		400(89)								
	физички лица		400(8901)								
	Осигурување на посеви и плодови		400(890101)								
	Останати осигурувања на имот		400(890199)								
	правни лица		400(8902)								
	Осигурување на посеви и плодови		400(890201)								
	Останати осигурувања на имот		400(890299)								
ВКУПНО (град и мраз)			400(890209)								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-1 (ж.о.): Премија_осигурување на живот_основно осигурување

	Договори						Премија					
	Број на осигуреници	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Број на осигуреници по однос на колективни договори	Бруто полисирани на премија со единично плаќање	Бруто полисирани на премија по единични договори	Бруто полисирани на премија по единични договори	Бруто полисирани на премија по единични договори	Бруто полисирани на премија по единични договори	Бруто полисирани на премија по единични договори
100	101	102	103	104	105	106	200	201	202	203	204	205
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19010399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19020399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2 (2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-1 (ж.о.): Премија_осигурување на живот_основно осигурување

	Договори						Премија								
	Број на активни договори	Број на осигуре- ни- ци	Број на осигуре- ни- ци по однос на колективни договори	Број на активни договори за којшто започнала исплатата	Број на капитализи- рани договори	Број на преминати и откупени договори	Број на случени договори	Бруто полисирана премија	Бруто полисира- на премија со еднозат- но платење	Бруто полисира- на премија по единични договори	Бруто полисира- на премија по договори ослужени во последните 12 месеци	Премија примена од соосигу- рување	Премија предадена во ресигу- рување	Премија предадена во соосигу- рување	Техника премија
	100	101	102	103	104	105	106	200	201	202	203	204	205	206	207
Брак или породување	20														
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21														
понтина (здружение на пенџери)	22														
средства за исплата	23														
ВКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Договорени суми и исплатени штети														
	Износ на договорени суми или годишни анутитети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (неизвесни)	Број на пријавени штети (извесни)	Број на одблени штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (извесни)	Број на штети во судски спор (неизвесни)	Број на штети кои се исплаќаат како анутитети (вкупно)	Број на штети за коишто последната дата е исплатена во периодот	Број на исплатени штети како единична сума (вкупно)	Број на исплатени штети како сума на исплатен анутитет	Број исплатени (ликвидирани) штети како единична сума	Број исплатени (ликвидирани) штети како резултат на анутитет	
	100	200	200a	201	202	203	204	205	205a	206	207	300	301	302
Брак или породување	20													
Осигурување на живот кога инвестиционот ризик е на товар на осигуреникот	21													
Понтина (здружение на рентиири)	22													
Средства за исплата	23													
ВКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(1)

СП-2-РС (ж.о.): Штети од реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Штети - дел од реосигурување			Штети - дел од соосигурување		
		Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп	Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп
		300	301	302	400	401	402
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0
(со учество во добивката)	1901	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101						
смрт	19010102						
доживување	19010103						
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0		0	0	
несреќен случај (смрт)	19010201						
несреќен случај (инвалидитет)	19010202						
здравствено (смрт)	19010203						
здравствено (инвалидитет)	19010204						
здравствено (останато)	19010205						
вкупно рентно осигурување	190103	0		0	0		0
лична доживотна рента	19010301						
лична рента со одредено времетраење	19010302						
останати рентни осигурувања	19010399						
(без учество во добивката)	1902	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101						
смрт	19020102						
доживување	19020103						
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0		0	0	
несреќен случај (смрт)	19020201						
несреќен случај (инвалидитет)	19020202						
здравствено (смрт)	19020203						
здравствено (инвалидитет)	19020204						
здравствено (останато)	19020205						
вкупно рентно осигурување	190203	0		0	0		0
лична доживотна рента	19020301						
лична рента со одредено времетраење	19020302						
останати рентни осигурувања	19020399						
браќ или породување	20						
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21						
тонтина (здружение на рентниери)	22						
средства за исплата	23						
ВКУПНО		0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(1)

СП-3 (ж.о.): Трошоци и приходи_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Трошоци				Приходи
		Директни трошоци за обработка на штети	Трошоци за провизија	Останати осигурително технички трошоци	Износ на признаен неамортизиран трошок (Цилмер)	Провизија примена од реосигурителот
		100	101	102	200	300
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0
(со учество во добиеката)	1901	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101					
смрт	19010102					
доживување	19010103					
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201					
несреќен случај (инвалидитет)	19010202					
здравствено (смрт)	19010203					
здравствено (инвалидитет)	19010204					
здравствено (останато)	19010205					
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301					
лична рента со одредено времетраење	19010302					
останати рентни осигурувања	19010399					
(без учество во добиеката)	1902	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101					
смрт	19020102					
доживување	19020103					
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201					
несреќен случај (инвалидитет)	19020202					
здравствено (смрт)	19020203					
здравствено (инвалидитет)	19020204					
здравствено (останато)	19020205					
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301					
лична рента со одредено времетраење	19020302					
останати рентни осигурувања	19020399					
браќ или породување	20					
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21					
тонтинa (здружение на рентниери)	22					
средства за исплата	23					
ВКУПНО		0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

1(1)

СП-4 (ж.о.): Технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Бруто технички резерви							
		Резерви за преноси премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати но непријавени штети	Резерви за директни трошоци за обработка на штети	Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети
		100	101	102	103	104	105	106	107
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0
(со учество во добивката)	1901	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19010101								
смрт	19010102								
доживување	19010103								
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201								
несреќен случај (инвалидитет)	19010202								
здравствено (смрт)	19010203								
здравствено (инвалидитет)	19010204								
здравствено (останато)	19010205								
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301								
лична рента со одредено времетраење	19010302								
останати рентни осигурувања	19010399								
(без учество во добивката)	1902	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101								
смрт	19020102								
доживување	19020103								
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19020201								
несреќен случај (инвалидитет)	19020202								
здравствено (смрт)	19020203								
здравствено (инвалидитет)	19020204								
здравствено (останато)	19020205								
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301								
лична рента со одредено времетраење	19020302								
останати рентни осигурувања	19020399								
браќ или породување	20								
осигурување на живот кога инвести- циониот ризик е на товар на осигуреникот	21								
тонтини (здружение на рентиери)	22								
средства за исплата	23								
ВКУПНО		0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_осигурување на живот_основно осигурување

	Бруто технички резерви - дел во реосигурување						Бруто технички резерви - дел во соосигурување					
	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати и непријавени штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати и непријавени штети
	200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување												
190101												
смрт												
19010102												
19010103												
доживување												
190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно дополнително осигурување												
19010201												
несрекен случај (смрт)												
19010202												
несрекен случај (инвалидитет)												
19010203												
здравствено (смрт)												
19010204												
здравствено (инвалидитет)												
19010205												
здравствено (останато)												
вкупно рентно осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190103												
лична доживотна рента												
19010301												
лична рента со одредено времетраење												
19010302												
19010399												
останати рентни осигурувања												
1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(без учество во добивката)												
190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување												
19020101												
смрт												
19020102												
19020103												
доживување												
190202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно дополнително осигурување												
19020201												
несрекен случај (смрт)												
19020202												
несрекен случај (инвалидитет)												
19020203												
здравствено (смрт)												
19020204												
здравствено (инвалидитет)												
19020205												
здравствено (останато)												
вкупно рентно осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190203												
лична доживотна рента												
19020301												
лична рента со одредено времетраење												
19020302												
19020399												
останати рентни осигурувања												

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

	Бруто технички резерви - Дел во реосигурување					Бруто технички резерви - Дел во соосигурување				
	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и припадени штети	Резерви за настанати и припадени штети	Резерви за бонуси и попусти	Посебна резерва	Математичка резерва	Резерви за преносни премии
	200	201	202	203	204	205	300	301	302	303
20										
21										
22										
23										
ВКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____ Контролирал: _____ Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

1 (1)

(тековна година)

СП-5 (ж.о.) Развој на штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Квартал на настанување на осигурениот настан	Број на пријавени и повторно отворени штети	Број на резервирани штети	Број на решени штети	Број на исплатени штети како единечна сума	Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума		Износ на исплати		Резерви за настанати и пријавени штети	
					бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.	бруто	реосиг. и/или соосиг.
	100	101	101a	102	103	104	105	106	107	108
Дополнително осигурување - незгода (19010201+19010202+19020201+19020202)	Вкупно(01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
	- 1									
	- 2									
	- 3									
	- 4									
	- 5									
	- 6									
	- 7									
	- 8									
	- 9									
	- 10									
	- 11									
	порано									
Дополнително осигурување - здравствено (19010203+19010204+19020203+19020204)	Вкупно(02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
	- 1									
	- 2									
	- 3									
	- 4									
	- 5									
	- 6									
	- 7									
	- 8									
	- 9									
	- 10									
	- 11									
	порано									

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

1(1)

(тековна година)

СП-6 (ж.о.): Продажба по канали_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

		Име на посредникот	Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Трошоци за провизија
		100	101	102	103
Директна продажба	100		0	0	
основно	100(1)				
дополнително	100(2)				
рентно	100(3)				
останати	100(99)				
Осиг. брокерски друштва	200		0	0	0
	200_1	друштво 1			
	200_2	друштво 2			
	200_3	друштво 3			
.....					
Друштва за застапување во осиг.	300		0	0	0
	300_1	друштво 1			
	300_2	друштво 2			
	300_3	друштво 3			
.....					
Банки (основно)	400(1)		0	0	0
	400(1)_1	банка 1			
	400(1)_2	банка 2			
	400(1)_3	банка 3			
.....					
Банки (дополнително)	400(2)		0	0	0
	400(2)_1	банка 1			
	400(2)_2	банка 2			
	400(2)_3	банка 3			
.....					
Банки (рентно)	400(3)		0	0	0
	400(3)_1	банка 1			
	400(3)_2	банка 2			
	400(3)_3	банка 3			
.....					
Банки (останато)	400(99)		0	0	0
	400(99)_1	банка 1			
	400(99)_2	банка 2			
	400(99)_3	банка 3			
.....					
Застапници во осигурување	9999		0	0	0
основно	9999(1)				
дополнително	9999(2)				
рентно	9999(3)				
останати	9999(99)				

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(група)
(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-1 (ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Договори		Премија					Договорени суми и исплатени штети						
	Број на активни договори	Број на сплучени договори	Бруто полисирана премија	Премија примена од соросигурување	Премија предадена во ретроцесија	Премија предадена во соросигурување	Техничка премија	Износ на договорени суми или годишни ажуригетти (вклучувајќи ја добилката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (вкупно)	Број на одбени штети (неизвесни)	Број на резервирани штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани и штети - деп во ретроцес. и соросиг.)	Број на исплатени штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани и штети)
	100	101	201	202	203	204	205	300	401	402	403	404	405	500
вкупно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(со учество во добилката)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување														
смрт	19010101													
	19010102													
	19010103													
доживување	190102													
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)	19010201													
несреќен случај (инвалидитет)	19010202													
19010203														
здравствено (смрт)	19010204													
здравствено (инвалидитет)	19010204													
здравствено (останато)	19010205													
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19010301													
лична рента со одредено времетраење	19010302													
останати рентни осигурувања	19010399													
(без учество во добилката)	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување	19020101													
смрт	19020102													
	19020103													
доживување	190202		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно дополнително осигурување	190202													
несреќен случај (смрт)	19020201													
несреќен случај (инвалидитет)	19020202													
19020203														
здравствено (смрт)	19020203													
здравствено (инвалидитет)	19020204													
здравствено (останато)	19020205													
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента	19020301													
лична рента со одредено времетраење	19020302													
останати рентни осигурувања	19020399													

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-1 (ж.р.): Премија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Договори		Премија					Договорени суми и исплатени штети						
	Број на активни договори	Број на сключени договори	Бруто полисирани премија	Премија примена од соресигурување	Премија предадена во ретроцесија	Премија предадена во соресигурување	Техничка премија	Износ на договорни суми или годишни ануитети (вклучувајќи ја и добивката)	Број на пријавени и повторно отворени штети (вкупно)	Број на одбени штети (немавеси)	Број на резервирани штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани и штети - деп во ретроцес. и соресиг.)	Број на исплатени штети (вкупно)	Бруто исплатени (ликвидирани и штети)
	100	101	201	202	203	204	205	300	401	402	403	404	405	500
Брак или породување	20													
Осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	21													
Понтинна (здружение на рентиери)	22													
Средства за исплата	23													
ВКУПНО	00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Трошоци				Бруто технички резерви					
	Трошоци за провизија	Провизии дадени на агентот	Останати осигурително технички трошоци	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и пријавени штети	Резерви за настанати и непријавени штети	
	50	51	52	100	101	102	103	104	105	
вкупно осигурување на живот	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
(со учество во добивката)	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	
вкупно основно осигурување на живот	190101	0	0	0	0	0	0	0	0	
мешано осигурување	19010101									
смрт	19010102									
доживување	19010103									
вкупно дополнително осигурување	190102	0	0	0	0	0	0	0	0	
несрекен случај (смрт)	19010201									
несрекен случај (инвалидитет)	19010202									
здравствено (смрт)	19010203									
здравствено (инвалидитет)	19010204									
здравствено (останато)	19010205									
вкупно рентно осигурување	190103	0	0	0	0	0	0	0	0	
лична доживотна рента	19010301									
лична рента со одредено времетраење	19010302									
останати рентни осигурувања	19010399									
(без учество во добивката)	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	
вкупно основно осигурување на живот	190201	0	0	0	0	0	0	0	0	
мешано осигурување	19020101									
смрт	19020102									
доживување	19020103									
вкупно дополнително осигурување	190202	0	0	0	0	0	0	0	0	
несрекен случај (смрт)	19020201									
несрекен случај (инвалидитет)	19020202									
здравствено (смрт)	19020203									
здравствено (инвалидитет)	19020204									
здравствено (останато)	19020205									
вкупно рентно осигурување	190203	0	0	0	0	0	0	0	0	
лична доживотна рента	19020301									
лична рента со одредено времетраење	19020302									
останати рентни осигурувања	19020399									

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

2(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Трошоци			Бруто технички резерви					
	Трошоци за провизија	Провизија дадена на цедентот	Останати осигурително технички трошоци	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати и придавени штети	Резерви за настанати но непридавени штети
	50	51	52	100	101	102	103	104	105
Брак или породување									
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот									
тонтина (здружение на рентлиери)									
средства за исплата									
ВКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(2)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

СП-4-РС (жр.): Технички резерви во ретроцесија и сореоосигурување_осигурување на живот_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

	Бруто технички резерви - дел од ретроцесија						Бруто технички резерви - дел од сореоосигурување					
	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати пријавени штети	Резерви за настанати непријавени штети	Резерви за преносни премии	Математичка резерва	Посебна резерва	Резерви за бонуси и попусти	Резерви за настанати пријавени штети	Резерви за настанати непријавени штети
	200	201	202	203	204	205	300	301	302	303	304	305
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(со учество во добиеката)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување												
смрт												
19/0101												
19/0102												
19/0103												
доживување												
вкупно дополнително осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)												
19/010201												
несреќен случај (инвалидитет)												
19/010202												
здравствено (смрт)												
19/010203												
здравствено (инвалидитет)												
19/010204												
здравствено (останато)												
19/010205												
вкупно рентно осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента												
19/010301												
лична рента со одредено времетраење												
19/010302												
останати рентни осигурувања												
19/010399												
1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(без учество во добиеката)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно основно осигурување на живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мешано осигурување												
смрт												
19/020101												
19/020102												
19/020103												
доживување												
вкупно дополнително осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
несреќен случај (смрт)												
19/020201												
несреќен случај (инвалидитет)												
19/020202												
здравствено (смрт)												
19/020203												
здравствено (инвалидитет)												
19/020204												
здравствено (останато)												
19/020205												
вкупно рентно осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лична доживотна рента												
19/020301												
лична рента со одредено времетраење												
19/020302												
останати рентни осигурувања												
19/020399												

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

Упатство

за пополнување на статистичките осигурителни обрасци

Со ова Упатство се пропишува терминологијата на поимите коишто се користат во Статистичките осигурителни обрасци на друштвата за осигурување и/или реосигурување.

Секоја секција од ова Упатство претставува еден образец и содржи насоки за пополнување на образецот и дефиниции за параметрите што се пополнуваат.

Во одредени случаи, каде што е релевантно, параметрите се поистовестени со одредени позиции од Билансот на состојба, Билансот на успех, односно Контниот план. Притоа, ваквото поврзување е направено само во делот за *друштвата коишто вршат работи на основно осигурување*. Иако аналогно поистовестување, не е експлицитно направено за *друштвата коишто вршат само работи на активно реосигурување*, односно *друштвата коишто вршат и работи на основно осигурување и работи на активно реосигурување*, истото се подразбира дека треба да биде земено предвид.

1. ОБРАЗЕЦ СП-1 (н.о.): Статистички податоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-1 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на основни податоци, како што се: Број на склучени договори, Бруто полисирана премија, Резерви за преносни премии, Број на ликвидирани штети, Бруто исплатени (ликвидирани) штети, Број на резервирани штети и Резерви за настанати и пријавени штети. Секој параметар се пополнува согласно поделбата на редиците, односно класите на осигурување од овој образец. Притоа, покрај класите на осигурување од член 5, став 1) -18) од Законот, дополнително треба да се прикаже агрегиран износ за класите од член 5, став 8) и 9) од Законот, како што е дефинирано подолу.

1.1. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на склучени договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

1.2. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари), по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на позициите 202 и 203 од Билансот на успех.

1.3. Бруто резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

1.4. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период, една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како ликвидирана, онолку пати колку што била целосно ликвидирана во Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

1.5. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Напомена: Параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од овој правилник соодветствува со параметарот **Бруто исплатени штети** од Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување. Следствено во овој параметар, покрај бруто исплатените штети кон осигуреници, влегуваат и директните трошоци за обработка на штети (конто 400). Оваа напомена се однесува на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од сите обрасци.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 228 од Билансот на успех.

1.6. Број на резервирани штети – се внесува делот од вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети (во било кој период), во однос на коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

1.7. Бруто резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. ♦

2. ОБРАЗЕЦ СП-2 (н.о.): Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување.

Поделбата на класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила е согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

2.1. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

2.2. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

2.3. Премија предадена во реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметана премија предадена во реосигурување и/или соосигурување за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

2.4. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Коефициентите на техничка премија се определени согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од овој образец.

2.5. Бруто резерви за преносни премии – се внесува износот на резервите за преносни премии за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, со состојба на последниот ден од Периодот.

2.6. Бруто резерви за неистечени ризици – се внесува износот на резервите за неистечени ризици за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, со состојба на последниот ден од Периодот.

2.7. Резерви за преносни премии - дел од реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на резерви за преносни премии за класата Осигурување од одговорност од

употреба на моторни возила, којшто ги издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот.

2.8. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период, една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како ликвидирана, онолку пати колку што била целосно ликвидирана во Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

2.9. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

2.10. Бруто исплатени (ликвидирани) штети - дел од реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, согласно принципите во Билансот на успех.

2.11. Број на резервирани штети - се внесува делот од вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети (во било кој период), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, во однос на коишто се издвоени позитивни резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

2.12. Бруто резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

2.13. Бруто резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

2.14. Резерви за штети - дел од реосигурување и/или соосигурување - се внесува збир од износите на: резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати но непријавени штети и резерви за директни трошоци за обработка на штети коишто ги издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, со состојба на последниот ден од Периодот.

2.15. Вкупни оперативни трошоци – се внесува збир од износите на: трошоците за бонуси и попусти, трошоците за стекнување и останатите осигурителни трошоци (во илјади денари), пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпаѓа со делот од позициите 248, 251 и 271 од Билансот на успех што се однесуваат на класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила. ♦

3. СП-3 (н.о.): Неосигурени возила, непознати возила и услужни штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-3 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување.

Во овој образец се пополнуваат податоци коишто се однесуваат на: неосигурените и непознатите возила, како и на услужните штети. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

3.1. Број на штети – се внесува бројот на штети по основ на неосигурени возила, непознати возила, односно услужни штети, за коишто Друштвото исплатило или има обврска да исплати во Периодот надомест за штетата.

3.2. Исплатени износи – се внесува износот на надоместоци коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати во Периодот (во илјади денари, вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штетите), по основ на неосигурени возила, непознати возила, односно услужни штети.

3.3. Рефундирани износи – се внесува износот на надоместоци (во илјади денари) коишто Друштвото ги добило како рефундиран износ во Периодот, од страна на Националното биро, односно други друштва за осигурување, по основ на исплатени штети, во било кој период, за неосигурени и непознати возила, односно други услужни штети.

3.4. Број на резервирани штети - се внесува делот од вкупниот број на пријавени или повторно отворени штети, по основ на неосигурени и непознати возила, односно услужните штети, за коишто е издвоена позитивна резерва за решавање на штетата (којашто не е вклучена во техничките резерви), со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар не е вклучен во износот на параметарот Број на резервирани штети од образецот СП-2(н.о.); односно издвоените резерви по однос на штетите прикажани во овој образец не се составен дел од техничките резерви.

3.5. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), коишто Друштвото ги издвоило за штетни настани по основ на неосигурени и непознати

возила, односно услужните штети, со состојба на последниот ден од Периодот. Овие резерви не се составен дел од техничките резерви на Друштвото. ♦

4. ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.о.): Премии, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за договори, премии, штети и трошоци, по класи на осигурување. По исклучок од претходното, за класите на осигурување од член 5 точка 8), 9) и 10) од Законот, се пополнуваат податоци и за поделбата на овие класи согласно овој образец. Аналогно како и во образецот СП-1 (н.о.) се внесуваат и агрегирани податоци за класите од член 5 точка 8) и 9) од Законот, согласно дадената поделба. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

4.1. Број на активни договори – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот.

Ако е издадена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на активни договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на активни договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.2. Индивидуални ризици – се внесува број на осигурени:

- физички или правни лица (за класите 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18),
- возила (за класите 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12),
- тури-испораки (за класата 7);

по однос на активните договори.

4.3. Времетраење на покритието на индивидуалните ризици – се внесува број на денови (од Периодот) во коишто индивидуалните ризици имале осигурително покритее (по однос на договорите коишто се активни делумно, или за време на целиот Период).

Доколку за индивидуалниот ризик осигурувањето е склучено за определен период на покритее кое е пократко од времето на почеток и истек на осигурувањето означено во

полисата (пример: карго, патничко...), тогаш се внесува пропорционален број на денови за коишто важи осигурителното покритие, т.е., ако:

х - бројот на денови за коишто може да се искористи осигурителното покритие

у - бројот на денови од Периодот во кој може да се искористи осигурителното покритие

z - вкупниот број на денови од осигурителното покритие,

тогаш Времетраењето на покритието на индивидуалните ризици ќе изнесува $x \cdot y / z$.

За имотните осигурувања се внесува бројот на денови од Периодот во коишто полисата била активна.

4.4. Агрегирани суми на осигурување – се внесува агрегирана сума на осигурување (во илјади денари), за дадена класа на осигурување којашто има ограничено осигурително покритие, по сите активни договори за осигурување, со состојба на последниот ден од Периодот. Доколку во договорот се вклучени ризици од повеќе класи на осигурување и:

4.4.a) во случај на целосна штета по однос на сите ризици покриени со договорот, осигурените суми се собираат (т.е. не се содржани една во друга), тогаш соодветните осигурени суми се прикажуваат одделно во секоја класа на осигурување. Во овој случај осигурената сума за сите класи на осигурување ќе биде збир од поединечните класи на осигурување.

4.4.b) ако во максималната осигурена сума се содржани осигурените суми на одделните ризици, тогаш осигурените суми во секоја класа на осигурување се прикажуваат такви какви што се. Во овој случај осигурената сума за сите класи на осигурување ќе биде максималниот износ од поединечните класи на осигурување.

Вкупниот износ на Агрегирани суми на осигурување се однесува само за класите на осигурување коишто имаат ограничено осигурително покритие.

4.5. Максимална осигурена сума – се внесува износот на најголемата осигурена сума (во илјади денари) по однос на сите активни договори на последниот ден од Периодот, за класите на осигурување коишто имаат ограничено осигурително покритие.

4.6. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на склучени договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покрива ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на склучени договори, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.7. Број на обновени договори – се внесува бројот на договори коишто Друштвото ги склучило за време на Периодот со клиенти коишто имаат континуирано осигурително покритие со претходниот период (после склучувањето на полисата), по однос на ризици вклучени во новиот договор.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на склучени договори**.

4.8. Број на прекинати договори што биле склучени во Периодот – се внесува бројот на склучени договори во Периодот коишто биле активни за време на Периодот, но исто така биле прекинати во истиот Период. Овој параметар треба да ги прикажува само оние прекинати договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на склучени договори**. Исто така, износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **број на прекинати договори**.

4.9. Вкупен број на прекинати договори – се внесува бројот на сите договори коишто биле активни за време на Периодот, но коишто биле прекинати во истиот Период. Овој параметар треба да ги прикажува само оние прекинати договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Ако е прекинат договор за колективно осигурување за којшто е издадена само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку прекинатиот договор покривал осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш истиот се внесува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за имотните осигурувања претставува број на прекинати договори за имотно осигурување, без разлика дали полисата покривала ризици од класа 08, класа 09 или комбинација од претходните две.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување претставува број на прекинати договори, без разлика дали полисата покривала ризици од една или повеќе класи на осигурување.

4.10. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар, треба да биде еднаков со збирот на износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-1 (н.о.) по класи на осигурување.

4.11. Премија примена од соосигурување – се внесува износ на пресметаната премија примена од соосигурување (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 203 од Билансот на успех.

4.12. Премија предадена во реосигурување - се внесува износот на пресметаната премија предадена во реосигурување (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 206 од Билансот на успех.

4.13. Премија предадена во соосигурување - се внесува износот на пресметана премија предадена во соосигурување (во илјади денари), согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 205 од Билансот на успех.

4.14. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Коефициентите на техничка премија се определени согласно Тарифата на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица, за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, и согласно пресметките на актуарот за сите останати класи на осигурување. Овие коефициенти задолжително треба да бидат одобрени од Органот на управување на Друштвото.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија** од овој образец.

4.15. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот, без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

4.16. Број на ликвидирани штети – се внесува бројот на штети коишто се ликвидирани во Периодот (без разлика дали Друштвото го исплатило ликвидираниот износ). Штетата се брои како ликвидирана само доколку е целосно ликвидирана, т.е. износот на резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи го и износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети), по однос на истата штета, изнесува нула.

Доколку во истиот Период, една ликвидирана штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно ликвидирана во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како ликвидирана, онолку пати колку што била целосно ликвидирана во Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

4.17. Број на одбиени штети – се внесува бројот на пријавени штети коишто биле одбиени од страна на Друштвото по прв пат во Периодот, т.е. штетата не била одбиена и во некој од претходните периоди. Во овој износ влегуваат само оние штети за коишто Друштвото одлучило да не исплаќа надомест.

4.18. Број на нерешени штети – се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите, без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

4.19. Број на резервирани штети – се внесува делот од вкупниот број на нерешени штети за коишто е издвоена позитивна резерва за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на нерешени штети**.

4.20. Број на штети во судски спор – се внесува делот од вкупниот број на нерешени штети коишто се во судска постапка, со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на нерешени штети**.

4.21. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – се внесува износот на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар, треба да биде еднаков со збирот на износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети** од образецот СП-1 (н.о.) по класи на осигурување.

4.22. Бруто исплатени (ликвидирани) штети примени од соосигурување – се внесува пресметаниот износ на бруто исплатените штети во Периодот (во илјади денари) за штетни настани коишто настанале по однос на полисите од применото соосигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети**.

4.23. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – дел од реосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто реосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 231 од Билансот на успех.

4.24. Бруто исплатени (ликвидирани) штети – дел од соосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во Периодот, во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 230 од Билансот на успех.

4.25. Бруто максимална исплатена (ликвидирана) штета – се внесува најголемиот исплатен (ликвидиран) износ за штета, во однос на сите исплатени (ликвидирани) штети во Периодот.

4.26. Директни трошоци за обработка на штети – се внесува износ на надоместоци во Периодот за решавање на штети (во илјади денари) коишто се директно поврзани со штетите.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на контото 4001 од Контниот план.

4.27. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 253 од Билансот на успех.

4.28. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на останатите осигурително технички трошоци во Периодот (во илјади денари), освен трошоците за провизија, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на износите од позициите 248, 254, 255, 256 и 271 од Билансот на успех.

4.29. Провизија примена од реосигурителот – се внесува пресметаниот износ на провизија (во илјади денари) што Друштвото треба да го добие од реосигурителот согласно договорот за реосигурување за Периодот, и истиот претставува намалување на трошоците за провизија.

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од контото 710 од Контниот план.

4.30. Наплатени регресни побарувања и спасени остатоци – се внесува износот на наплатени регресни побарувања и износот на продадени спасени остатоци во Периодот (во илјади денари).

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од позицијата 229 од Билансот на успех. ♦

5. ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.о.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за техничките резерви, согласно поделбата на редиците од овој образец и за којашто важат истите правила како и за поделбата на редиците од образецот СП-4 (н.о.).

Притоа се пополнуваат податоци за бруто износите на техничките резерви, делот од реосигурување и делот од соосигурување, и тоа за следните видови технички резерви:

5.1. Бруто технички резерви (за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување)

5.1.1. Резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.2. Резерви за бонуси – се внесува износот на резервите за бонуси којшто го издвојува друштвото за неживотно осигурување (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.3. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува збир од резервите за настанати и пријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.4. Резерви за рентни штети – се внесува дел од резервите за настанати и пријавени штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, кој се однесува на исплата на штети во повеќе рати, а е пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Резерви за настанати и пријавени штети**.

5.1.5. Резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.6. Резерви за директни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари, за штетни настани од сопственото портфолио и применото соосигурување) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметани согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овај параметар претставува дел од износот на параметарот **Резерви за настанати и пријавени штети** од овој образец.

5.1.7. Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.8. Еквилизациона резерва – се внесува износот на еквилизационата резерва (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

5.1.9. Резерви за неистечени ризици - се внесува износот на резервите за неистечени ризици (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Збирот на износите на параметрите Резерви за преносни премии, Резерви за бонуси, Резерви за настанати и пријавени штети, Резерви за настанати но непријавени штети, Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети, Еквилизациона резерва и Резерви за неистечени ризици, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 106 од Билансот на состојба.

5.2. Бруто технички резерви – дел од реосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 5.1. којашто ја издвојува реосигурителот.

5.3. Бруто технички резерви – дел од соосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 5.1. којашто ја издвојува соосигурителот. ♦

Обрасците СП-6 (н.о.) и СП-6-АО (н.о.) ги пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овие обрасци се наменети за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на развојот на штети и во нив се опфатени повеќе табели. Секоја табела претставува класа на осигурување или дел од една класа на осигурување, како што е назначено на самата табела. Секој параметар во дадената табела треба да го прикаже износот на тој параметар (во последното тримесечје од Периодот или со состојба на последниот ден од Периодот соодветно), за штети коишто настанале во i -тиот квартал (тримесечје) пред последниот ден од Периодот ($i=0,-1,-2,...,-11$). Последната редица од секоја табела вклучува износ на параметарот за последното тримесечје од Периодот, односно со состојба на последниот ден од Периодот соодветно, во однос на штети коишто настанале пред повеќе од три години пред последниот ден од Периодот.

6. ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.о.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во овој образец се пополнуваат табели за осигурувањето од: незгода, каско, карго, имот на физички лица (агрегирани за класите на осигурување од член 5, став 8) и 9) од Законот), имот на правни лица (агрегирани за класите на осигурување од член 5, став 8) и 9) од Законот), општа одговорност и туристичка помош. Притоа, за целите на овој образец, во рамките на класата од член 5), став 1) од Законот, не се земаат предвид податоците во

врска со штетите по однос на договорите за осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

6.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

6.1a. Број на нерешени штети - се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите (со исклучок на рентните штети), без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

6.2. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на ликвидирани и одбиени штети во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети).

6.3. Број на исплатени штети - се внесува бројот на ликвидирани штети од било кој период (со исклучок на рентните штети) за коишто е завршена постапката за исплата на штетите во последното тримесечје од Периодот. Штетата се регистрира како исплатена доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени и останатите директни трошоци за обработка на штетата. Во случај кога штетата се исплаќа во повеќе рати, тогаш таа се регистрира како исплатена доколку е исплатена последната рата (т.е. не се регистрираат делумно исплатените штети).

Доколку во истиот Период, една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како исплатена, онолку пати колку што била целосно исплатена во последното тримесечје од Периодот после пријавувањето, односно повторното отварање.

6.4. Исплатени (ликвидирани) штети

6.4.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените штети (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

6.4.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во последното тримесечје од Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) износи од страна на Друштвото во последното тримесечје од Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

6.5. Износ на исплати

6.5.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за штети (со исклучок на рентните штети) во последното тримесечје од Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

6.5.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот.

6.6. Резерви за настанати и пријавени штети

6.6.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

6.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) којшто го изделува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервата за рентните штети). ♦

7. ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.о.): Развој на штети (АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во овој образец се пополнуваат табели коишто се однесуваат на Задолжително осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (ЗАО), Зелена карта (ЗК), Гранично осигурување (ГР) и збирно за класата од член 5 став 10) од Законот, Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила (АО вкупно). Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

7.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

7.1а. Број на нерешени штети - се внесува вкупниот број на пријавени и повторно отворени штети во било кој период, за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите (со исклучок на рентните штети), без разлика дали се издвоени резерви за настанати и пријавени штети, односно резерви за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот.

7.2. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на ликвидирани и одбиени штети во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети).

7.3. Број на решени материјални штети – се внесува бројот на решени штети во последното тримесечје од Периодот, по однос на коишто Друштвото исплатило или има обврска да исплати надомест на осигурениците за материјални штети.

7.4. Број на решени нематеријални штети – се внесува бројот на решени штети во последното тримесечје од Периодот, по однос на коишто Друштвото исплатило или има

обврска да исплати надомест на осигурениците за нематеријални штети (со исклучок на рентните штети).

Напомена: Доколку Друштвото исплатило или има обврска да исплати надомест за комбинирана штета, т.е. и за материјална и за нематеријална штета, тогаш во однос на таа штета, за **Бројот на решени штети**, **Бројот на решени материјални штети** и **Бројот на решени нематеријални штети** се внесува, 1.

7.5. Број на исплатени штети - се внесува бројот на ликвидирани штети од било кој период (со исклучок на рентните штети) за коишто е завршена постапката за исплата на штетите во последното тримесечје од Периодот. Штетата се регистрира како исплатена доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени и останатите директни трошоци за обработка на штетата. Во случај кога штетата се исплаќа во повеќе рати, тогаш таа се регистрира како исплатена доколку е исплатена последната рата (т.е. не се регистрираат делумно исплатените штети).

Доколку во истиот Период, една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како исплатена, онолку пати колку што била целосно исплатена во последното тримесечје од Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

7.6. Исплатени (ликвидирани) материјални штети

7.6.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените материјални штети (во илјади денари) во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на материјални штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во последното тримесечје од Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) материјални износи од страна на Друштвото во последното тримесечје од Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.7. Исплатени (ликвидирани) нематеријални штети

7.7.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените нематеријални штети (во илјади денари) во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.7.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на нематеријални штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати во последното тримесечје од Периодот (по однос на исплатените (ликвидирани) нематеријални износи од страна на Друштвото во последното тримесечје од Периодот, во илјади денари, со исклучок на рентните штети), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

7.8. Износ на исплати за материјални штети

7.8.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за материјални штети (со исклучок на рентните штети) во последното тримесечје од Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

7.8.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените материјални штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот.

7.9. Износ на исплати за нематеријални штети

7.9.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци за нематеријални штети (со исклучок на рентните штети) во последното тримесечје од Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

7.9.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува пресметаниот износ на надоместоци којшто го исплатил или има обврска да го исплати реосигурителот и/или соосигурителот (со исклучок на рентните штети) по однос на исплатените нематеријални штети од страна на Друштвото (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот.

7.10. Резерва за настанати и пријавени материјални штети

7.10.1. бруто – се внесува износот на бруто резервата за настанати и пријавени материјални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

7.10.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени материјални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) којшто го издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети).

7.11. Резерви за настанати и пријавени нематеријални штети

7.11.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени нематеријални штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети) со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари).

7.11.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени нематеријални штети (вклучувајќи ги и резервите за

директни трошоци за обработка на штети) којшто го издвојува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на резервите за рентни штети). ♦

8. ОБРАЗЕЦ СП-7 (н.о.): Продажба по канали_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-7 (н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на продажната мрежа на Друштвото. Притоа поделбата на редиците на овој образец обелоденува податоци за:

- **Директна продажба** - за некои класи на осигурување одделно, како што е наведено и збирно за сите останати класи,
- **Осигурително брокерски друштва** - збирно за сите класи на осигурување и задолжително се наведува називот (името) на брокерското друштво,
- **Друштва за застапување во осигурување** - аналогно како и за брокерските друштва,
- **Туристички агенции** - само за продажба на полиси за класата на осигурување од член 5 точка 18) од Законот и притоа задолжително се наведува називот (името) на туристичката агенција,
- **Автосалони** - само за продажба на полиси за класата на осигурување од член 5 точка 3) од Законот и притоа задолжително се наведува називот (името) на автосалонот,
- **Банки** - за секоја класа на осигурување, како што е наведено во образецот, задолжително се внесува називот (името) на банката преку којашто Друштвото продало полиси за соодветната класа,
- **Застапници во осигурување** - збирно за сите застапници во осигурување се внесуваат параметрите по класи на осигурување согласно дадената поделба, и
- **Останати дистрибутивни канали** – збирно за сите останати посредници, по класи на осигурување согласно дадената поделба.

Напомена: Во „останати дистрибутивни канали“ се внесуваат само оние класи на осигурување коишто се во согласност со член 133 и член 135 од Законот.

Доколку Друштвото продава полиси преку повеќе од три различни осигурително брокерски друштва, односно три различни друштва за застапување во осигурување, односно три различни туристички агенции, односно три различни автосалони, односно три различни

банки, тогаш треба да се додадат доволен број на редици под соодветните поделби како би се навеле називите на сите субјекти.

8.1. Име на посредникот – се внесува името (називот) на посредникот којшто посредува за Друштвото (осигурително брокерско друштво, друштво за застапување, туристичка агенција, банка, автосалон).

8.2. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Доколку договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување, тогаш договорот се внесува во секоја класа на осигурување (во делот на: директна продажба, застапници во осигурување, односно останати дистрибутивни канали), согласно поделбата на класите на осигурување од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за сите класи на осигурување (во делот на: директна продажба, застапници во осигурување, односно останати дистрибутивни канали), претставува број на склучени договори преку соодветниот канал на продажба, без разлика дали полисата покрива ризици од една или повеќе класи на осигурување.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Број на склучени договори** од образецот СП-4 (н.о.).

8.3. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-4 (н.о.).

8.4. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Трошоци за провизија** од образецот СП-4 (н.о.). ♦

**8а. ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.о.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Образецот СП-8(н.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци во врска со

осигурувањето на ризик од пожар и катастрофалните ризици за коишто Друштвото нуди осигурително покривање, согласно поделбата на ризиците од овој образец.

Притоа покрај пожарот, податоци се пополнуваат за следните катастрофални ризици: земјотрес; поплава, порој и високи води; град и мраз.

8а.1. Број на склучени договори - се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори); коишто покрај другото вклучуваат некој од ризиците: пожар; земјотрес; поплава, порој и високи води; односно, град и мраз соодветно. Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако се склучува колективно осигурување и се издава само една полиса, тогаш се брои само еднаш.

Дефиницијата за останатите параметри може да се најде во дефинициите за соодветните параметри од обрасците СП-1(н.о.), СП-4(н.о.) и СП-5(н.о.) и притоа се однесуваат само на договорите за осигурување, односно штетите настанати по нив, кои се во врска со горенаведените ризици. ♦

9. ОБРАЗЕЦ СП-4 (н.р.): Премија, штети и трошоци_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-4 (н.о.).

Дополнително се внесуваат податоци за наведените параметри за типот на договори на реосигурување, т.е. треба да се направи поделба на: трити и факултативни договори, како и на пропорционални и непропорционални договори.

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-4 (н.о.). ♦

10. ОБРАЗЕЦ СП-5 (н.р.): Технички резерви_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-5 (н.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-5 (н.о.). ♦

11. ОБРАЗЕЦ СП-6 (н.р.): Развој на штети_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-6 (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-6 (н.о.). ♦

12. ОБРАЗЕЦ СП-6-АО (н.р.): Развој на штети(АО)_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6-АО (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-6-АО (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-6-АО (н.о.). ♦

12а. ОБРАЗЕЦ СП-8 (н.р.): Пожар и катастрофални ризици_НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-8 (н.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за неживотно осигурување и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите упатства како и за образецот СП-8 (н.о.).

Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-8 (н.о.). ♦

13. ОБРАЗЕЦ СП-1 (ж.о.): Премиија_осигурување на живот_основно осигурување

Образецот СП-1 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за договори и премии: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

13.1. Број на активни договори – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот.

Ако е издадена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку во рамките на дополнителното осигурување кон осигурувањето на живот, договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на активни договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката во агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, по однос на една полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една полиса за дополнително осигурување (без разлика дали полисата вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

13.2. Број на осигуреници – се внесува бројот на осигурени лица по однос на сите активни договори со состојба на последниот ден од Периодот.

Доколку станува збор за број на осигуреници по однос на договори за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, каде што договорот покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш осигуреното лице се прикажува во секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на осигуреници по однос на договорите за основно осигурување на живот кои дополнително имаат покритие за ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, не смее да биде поголем од износот на истиот параметар во однос на основното осигурување на живот (без разлика дали осигуреникот има покритие: само за осигурување од незгода, само за здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Доколку е склучен договор за осигурување на два живота, во којшто осигурениот случај зависи само од животот на едниот осигуреник, тогаш бројот на осигуреници по однос на овој договор изнесува 1 (еден).

13.3. Број на осигуреници по однос на колективни договори - се внесува бројот на осигурени лица по однос на колективните договори.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на осигуреници**.

13.4. Број на активни договори за коишто започнала исплатата – се внесува бројот на активни договори на последниот ден од Периодот по однос на коишто започнала исплатата.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на активни договори**.

13.5. Број на капитализирани договори – се внесува бројот на капитализирани договори со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на активни договори**.

13.6. Број на прекинати и откупени договори

13.6.a. За основните и рентните осигурувања на живот се внесува збирот од бројот на договори коишто се откупени и бројот на договори коишто се прекинати од страна на договарачот на осигурувањето во Периодот.

13.6.b. За останатите осигурувања на живот, вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања на живот, се прикажуваат прекинатите договори за коишто, доколку на клиентот повторно му е потребно осигурително покритие, треба да склучи нова полиса.

Доколку е прекинат договор за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, којшто покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Доколку станува збор за дополнително осигурување кон еден договор за основно осигурување на живот, агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, може да изнесува најмногу 1 (еден) (без разлика дали е прекинато покритието: само за осигурување од незгода, само за здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Доколку е откупен или прекинат договор за основно осигурување на живот, кој што вклучува и дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, прекинатите договори за дополнителното осигурување се прикажуваат на горенаведениот начин.

13.7. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако е склучена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Доколку во рамките на дополнителното осигурување кон осигурувањето на живот, склучениот договор покрива осигурени настани по однос на различни класи на осигурување (осигурување од последици на несреќен случај и/или здравствено осигурување), тогаш истиот се внесува за секоја класа на осигурување, согласно поделбата од овој образец.

Агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување претставува број на склучени договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од

некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката, во агрегираниот износ на овој параметар за дополнителното осигурување, по однос на една склучена полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една склучена полиса за дополнително осигурување (без разлика дали склучената полиса вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

13.8. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на позициите 202 и 203 од Билансот на успех.

13.9. Бруто полисирана премија со еднократно плаќање – се внесува износот на бруто полисираната премија (во илјади денари), во Периодот по однос на договорите за коишто премијата се плаќа еднократно.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

13.10. Бруто полисирана премија по единечни договори – се внесува износот на бруто полисираната премија (во илјади денари), во Периодот по однос на договорите во коишто осигуреник е едно лице (вклучувајќи ја и премијата од договорите за осигурување на два живота, во коишто осигурениот случај зависи само од животот на едниот осигуреник).

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

13.11. Бруто полисирана премија по договори склучени во последните 12 месеци – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари), по однос на договори кои се склучени во период од 12 месеци пред последниот ден од Периодот.

13.12. Премија примена од соосигурување – се внесува износот на премија примена од соосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 203 од Билансот на успех.

13.13. Премија предадена во реосигурување – се внесува износот на премијата предадена во реосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 206 од Билансот на успех.

13.14. Премија предадена во соосигурување – се внесува износот на премијата предадена во соосигурување во Периодот (во илјади денари), пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 205 од Билансот на успех.

13.15. Техничка премија – се внесува износот на техничката премија (во илјади денари) пресметан согласно коефициентите на техничка премија. Овие коефициенти задолжително треба да бидат одобрени од Органот на управување на Друштвото.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто полисирана премија**. ♦

14. ОБРАЗЕЦ СП-2 (ж.о.): Осигурени суми и штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за осигурени суми и штети: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

14.1. Износ на договорени суми или годишни анuitети (вклучувајќи ја и добивката) – се внесува износот на вкупните обврски на Друштвото кон осигурениците и/или корисниците на осигурување, по однос на сите договори за осигурување (во илјади денари), без разлика дали надоместот се исплаќа како договорена сума или годишен анuitет, вклучувајќи ја и добивката, со состојба на последниот ден од Периодот.

Овој износ се внесува за сите типови на осигурување на живот (вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања) и ги прикажува обврските што би ги имало Друштвото доколку би се случиле осигурените настани по однос на сите договори на осигурување.

14.2. Број на пријавени и повторно отворени штети (неизвесни) – се внесува бројот на штети пријавени во Периодот, без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

Износот на овој параметар не ги вклучува штетите по однос на договорите за коишто Друштвото однапред знае кога ќе започне исплатата на штетата. (Пример: кај мешаното осигурување, доколку осигуреникот почине во договорениот период, тогаш штетата се брои како пријавена штета (неизвесна), во спротивно, доколку осигуреникот го преживее договорениот период, штетата не влегува во износот на овој параметар).

14.2а. Број на пријавени штети (извесни) – се внесува бројот на полиси со крај на скаденцата во Периодот, а за коишто Друштвото однапред знае дека со завршувањето на договорот за осигурување треба да започне исплатата на штетата; без разлика дали осигуреникот поднел пријава за штетата.

14.3. Број на одбиени штети (неизвесни) – се внесува бројот на пријавени штети - неизвесни (во било кој период), коишто биле одбиени од страна на Друштвото по прв пат во Периодот, т.е. штетата не била одбиена и во некој од претходните периоди.

14.4. Број на резервирани штети (неизвесни) – се внесува вкупниот број на пријавени штети - неизвесни (во било кој период), за коишто сè уште не е завршена постапката за решавање на штетите, и за коишто се издвоени резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот.

14.5. Број на резервирани штети (извесни) – се внесува вкупниот број на пријавени штети-извесни (во било кој период) за коишто се издвоени резерви за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ги и резервите за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот.

14.6. Број на штети во судски спор (неизвесни) – се внесува вкупниот број на штети, коишто се во судска постапка, со состојба на последниот ден од Периодот.

14.7. Број на штети кои се исплаќаат како анuitети (вкупно) – се внесува вкупниот број на штети за коишто Друштвото исплаќало анuitети во Периодот. Притоа износот на овој параметар по однос на една штета може да изнесува најмногу еден и се внесува доколку е исплатена, односно доспеана за исплата, барем една рата во Периодот.

14.7а. Број на штети за коишто последната рата е исплатена во Периодот – се внесува дел од Бројот на штети кои се исплаќаат како анuitети, за коишто последната исплата од анuitетот се случила во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на штети кои се исплаќаат како анuitети (вкупно)**.

14.8. Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно) - се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот. Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истиот Период, една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во истиот Период; тогаш оваа штета се брои како исплатена, онолку пати колку што била целосно исплатена во Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

14.9. Број на откупи – се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати, поради откуп на договорот за осигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Број на исплатени штети како единечна сума (вкупно)**.

14.10. Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари) по однос на штетите коишто Друштвото ги исплаќа во форма на ануитет, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Напомена: Параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети од овој правилник** соодветствува со параметарот **Бруто исплатени штети од Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување**. Следствено во овој параметар, покрај бруто исплатените штети кон осигуреници, влегуваат и директните трошоци за обработка на штети (конто 400). Оваа напомена се однесува на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети од сите обрасци**.

14.11. Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари), по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во Периодот, пресметани согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите **Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет** и **Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума** за сите класи на осигурување треба да биде еднаков на износот од позицијата 228 од Билансот на успех.

14.12. Бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп - се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати, поради откуп на договорот за осигурување.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот **Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума**. ♦

14а. ОБРАЗЕЦ СП-2-РС (ж.о.): Штети од реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-2-РС(ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за штети – дел од реосигурување и дел од соосигурување: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец

Штети – дел од реосигурување

Дадените параметри по однос на штетите се дефинирани во точките 14.10, 14.11, односно 14.12 соодветно, а се однесуваат на делот од штетите којшто го исплаќа реосигурителот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума, треба да биде еднаков со износот на позицијата 231 од Билансот на успех.

Штети – дел од соосигурување

Дадените параметри по однос на штетите се дефинирани во точките 14.10, 14.11, односно 14.12 соодветно, а се однесуваат на делот од штетите којшто го исплаќа соосигурителот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот на параметрите Исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума, треба да биде еднаков со износот на позицијата 230 од Билансот на успех. ♦

15. ОБРАЗЕЦ СП-3 (ж.о.): Трошоци и приходи_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-3 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за трошоци и приходи: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

15.1. Директни трошоци за обработка на штети – се внесува износ на надоместоци во Периодот за решавање на штети (во илјади денари) коишто се директно поврзани со штетите.

Износот на овој параметар претставува дел од збирот на параметрите **Бруто исплатени (ликвидирани) штети што се исплаќаат како ануитет и Бруто исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума.**

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на контото 4001 од Контниот план.

15.2. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Износот на овој параметар за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со износот на позицијата 253 од Билансот на успех.

15.3. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на осигурително техничките трошоци во Периодот (во илјади денари), освен директните трошоци за обработка на штети и трошоците за провизија, пресметани согласно принципите во Билансот за успех.

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на износите од позициите 248, 254, 255, 256 и 271 од Билансот на успех.

15.4. Износ на признаен неамортизиран трошок (Цилмер) – се внесува износот на признаен неамортизиран трошок за провизија (во илјади денари) за склучените осигурувања, со состојба на последниот ден од Периодот.

15.5. Провизија примена од реосигурителот – се внесува пресметаниот износ на провизија (во илјади денари) што Друштвото треба да го добие од реосигурителот согласно договорот за реосигурување за Периодот, и истиот претставува намалување на трошоците за провизија.

Збирот на овој параметар по класи на осигурување треба да биде еднаков со износот од контото 710 од Контниот план. ♦

16. ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.о.): Технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за бруто техничките резерви: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

16.1. Бруто технички резерви

16.1.1. Резерви за преносни премии – се внесува износот на бруто резервите за преносни премии (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.2. Математичка резерва – се внесува износот на математичката резерва (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.3. Посебна резерва – се внесува износот на посебната резерва (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот (доколку не е прикажан како дел од математичката резерва), пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.4. Резерви за бонуси и попусти – се внесува износот на резервите за бонуси и попусти (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот (доколку не е прикажан како дел од математичката резерва), којашто ја издвојува Друштвото за осигурување на живот согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.5. Резерви за настанати и пријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати и пријавени штети, вклучително и резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.6. Резерви за настанати но непријавени штети – се внесува износот на резервите за настанати но непријавени штети (во илјади денари) со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

16.1.7. Резерви за директни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за директни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот Резерви за настанати и пријавени штети од овој образец.

16.1.8. Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети – се внесува износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот, пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Збирот на износите на параметрите Резерви за преносни премии, Математичка резерва, Посебна резерва, Резерви за бонуси и попусти, Резерви за настанати и пријавени штети, Резерви за настанати но непријавени штети и Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 106 од Билансот на состојба. ♦

17. ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.о.): Технички резерви во реосигурување и соосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4-РС (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за техничките резерви: збирно, по класи на осигурување и поделбата на класите согласно овој образец.

17.1. Бруто технички резерви – дел во реосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 16.1. којашто ја издвојува реосигурителот.

17.2. Бруто технички резерви – дел во соосигурување

Секоја резерва претставува дел од соодветната резерва од точка 16.1. којашто ја издвојува соосигурителот.

Збирот на износите на сите параметри од овој образец, по сите класи на осигурување, треба да се совпаѓа со износот на позицијата 042 од Билансот на состојба. ♦

18. ОБРАЗЕЦ СП-5 (ж.о.): Развој на штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-5 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на развојот на штети, и во него се опфатени две табели: за дополнителното осигурување од незгода и дополнителното здравствено осигурување. Секој параметар во дадената табела треба да го прикаже износот на тој параметар (во последното тримесечје од Периодот или со состојба на последниот ден од Периодот соодветно), за штети коишто настанале во i -тиот квартал (тримесечје) пред последниот ден од Периодот ($i=0,-1,-2,...,-11$). Последната редица од секоја табела вклучува износ на параметарот за последното тримесечје од Периодот, односно со состојба на последниот ден од Периодот соодветно, во однос на штети коишто настанале пред повеќе од три години пред последниот ден од Периодот. Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:

18.1. Број на пријавени и повторно отворени штети – се внесува бројот на штети пријавени во последното тримесечје од Периодот (со исклучок на рентните штети), без разлика дали штетата се пријавува по прв пат или е повторно отворена штета.

18.2. Број на резервирани штети - се внесува бројот на пријавени и повторно отворени штети за коишто не е завршена постапката за решавање на штетата, односно е издвоена позитивна резерва за настанати и пријавени штети, односно резерва за директни трошоци за обработка на штети, со состојба на последниот ден од Периодот (со исклучок на рентните штети).

18.2а. Број на решени штети - се внесува збирот од бројот на исплатени штети како единечна сума (вкупно) и бројот на одбиени штети, во последното тримесечје од Периодот.

18.3. Број на исплатени штети како единечна сума - се внесува вкупниот број на штети коишто Друштвото ги исплатило, или има обврска да ги исплати еднократно во последното тримесечје од Периодот. Штетата се регистрира како исплатена, доколку покрај износот за надомест на штетата се исплатени или постои обврска за исплаќање и на останатите директни трошоци за обработка на штетата.

Доколку во истото тримесечје од Период, една исплатена штета е повторно отворена (еднаш или повеќе пати) и истата соодветно е повторно исплатена во тримесечијето од Период; тогаш оваа штета се брои како исплатена, онолку пати колку што била целосно исплатена во разгледуваното тримесечје од Периодот после пријавувањето, односно повторното отворање.

18.4. Исплатени (ликвидирани) штети како единечна сума

18.4.1. бруто – се внесува износот на бруто исплатените (ликвидирани) штети (во илјади денари), во последното тримесечје од Периодот, по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во последното тримесечје од Периодот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

18.4.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на штети којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да ги исплати (во илјади денари) во последното тримесечје од Периодот, по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати еднократно во последното тримесечје од Периодот, пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.4.1.**

18.5. Износ на исплати

18.5.1. бруто – се внесува износот на исплатени надоместоци по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило еднократно во последното тримесечје од Периодот (во илјади денари, без разлика во кој период е ликвидирана штетата), вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети.

18.5.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на надоместоци којшто реосигурителот и/или соосигурителот го исплатил или има обврска да го исплати по однос на штетите коишто Друштвото ги исплатило еднократно (во илјади денари) во последното тримесечје од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.5.1.**

18.6. Резерви за настанати и пријавени штети

18.6.1. бруто – се внесува износот на бруто резервите за настанати и пријавени штети (вклучувајќи ја и резервата за директни трошоци за обработка на штети), со состојба на последниот ден од Периодот пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (во илјади денари),

18.6.2. реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот на пресметаните резерви за настанати и пријавени штети којшто го изделува реосигурителот и/или соосигурителот (во илјади денари), со состојба на последниот ден од Периодот.

Износот на овој параметар претставува дел од износот на параметарот од точка **18.6.1.**



19. ОБРАЗЕЦ СП-6 (ж.о.): Продажба по канали_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-6 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци коишто овозможуваат следење на продажната мрежа на Друштвото. Притоа поделбата на редиците на овој образец обелоденува податоци за:

- **Директна продажба** - за класите на осигурување согласно дадената поделба,
- **Осигурително брокерски друштва** - збирно за сите класи на осигурување и задолжително се наведува називот (името) на брокерското друштво,

- **Друштва за застапување во осигурување** - аналогно како и за брокерските друштва,
- **Банки** - за секоја класа на осигурување, како што е наведено во образецот, задолжително се внесува називот (името) на банката преку којашто Друштвото продало полиси за соодветната класа,
- **Застапници во осигурување** - збирно за сите застапници во осигурување се внесуваат параметрите по класи на осигурување согласно дадената поделба.

19.1. Име на посредникот – се внесува името (називот) на посредникот којшто посредува за Друштвото (осигурително брокерско друштво, друштво за застапување или банка).

19.2. Број на склучени договори – се внесува бројот на договори што се склучени во Периодот (по однос на нови клиенти или обновени договори). Во овој параметар не влегуваат склучените договори во Периодот коишто биле сторнирани во истиот Период.

Ако е склучена една полиса за колективно осигурување, тогаш се брои само еднаш.

Во редиците означени за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (во делот на: директна продажба, банки и застапници во осигурување), се впишува број на склучени договори за основно осигурување на живот кои дополнително покриваат ризици од некоја класа на дополнително осигурување. Следствено за целите на статистиката, во овие редици, по однос на една склучена полиса за осигурување на живот, може да се прикаже најмногу една склучена полиса за дополнително осигурување (без разлика дали склучената полиса вклучува: само осигурување од незгода, само здравствено осигурување, или комбинација од претходните две).

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпаѓа со збирот од износите на параметарот **Број на склучени договори** од образецот СП-1 (ж.о.).

19.3. Бруто полисирана премија – се внесува износот на бруто полисирана премија (во илјади денари, по однос на договорите од сопственото портфолио и применото соосигурување) пресметан согласно принципите во Билансот на успех.

Збирот од износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Бруто полисирана премија** од образецот СП-1 (ж.о.).

19.4. Трошоци за провизија – се внесува износ на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.

Збирот на износите на овој параметар треба да се совпадне со збирот на износите на параметарот **Трошоци за провизија** од образецот СП-3(ж.о.). ♦

20. ОБРАЗЕЦ СП-1(ж.р.): Примија, осигурени суми, штети_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-1 (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за образецот СП-1 (ж.о.) и СП-2(ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од обрасците СП-1 (ж.о.) и СП-2(ж.о.). ♦

21. ОБРАЗЕЦ СП-4 (ж.р.): Трошоци и технички резерви_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4 (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за обрасците СП-3 (ж.о.) и СП-4 (ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од обрасците СП-3 (ж.о.) и СП-4 (ж.о.). ♦

22. ОБРАЗЕЦ СП-4-РС (ж.р.): Технички резерви во ретроцесија и сореосигурување_ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ_АКТИВНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

Образецот СП-4-РС (ж.р.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од активно реосигурување.

За пополнување на овој образец важат истите насоки како и за образецот СП-4 -РС(ж.о.).

Забелешка: Дефиниција за параметрите од овој образец може да се најде во дефинициите за параметрите од образецот СП-4-РС (ж.о.). ♦

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО **3661.**

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕШКИ МЕТАЛИ И СУЛФИТИ ВО ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД РИБА СО ПОТЕКЛО ОД ГАБОН КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со ова решение престанува да важи Решението за задолжително лабораториско испитување на тешки метали и сулфити во одделни производи од риба со потекло од Габон кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 138/10).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-5555/1

9 ноември 2011 година

Скопје

Директор,

Дејан Рунтевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3662.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец ноември 2011 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01.	Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив	9.646

02.	Шумарство и искористување на шуми	13.251
03.	Рибарство и аквакултура	9.504
05.	Вадење на јаглен и лигнит	16.325
07.	Вадење на руди на метал	17.476
08.	Вадење на други руди и камен	15.810
09.	Помошни услужни дејности во рударството	8.880
10.	Производство на прехранбени производи	11.575
11.	Производство на пијалаци	17.332
12.	Производство на тутунски производи	11.631
13.	Производство на текстил	7.287
14.	Производство на облека	7.572
15.	Производство на кожа и слични производи од кожа	6.949
16.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	8.623
17.	Производство на хартија и производи од хартија	12.899
18.	Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи)	13.340
19.	Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	25.084
20.	Производство на хемикалии и хемиски производи	19.777
21.	Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	23.834
22.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	9.279
23.	Производство на други неметални минерални производи	17.306
24.	Производство на метали	14.787
25.	Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	13.243
26.	Производство на компјутерски, електронски и оптички производи	18.906
27.	Производство на електрична опрема	11.449
28.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	10.000
29.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	19.819
30.	Производство на останата опрема за транспорт	20.178
31.	Производство на мебел	8.621

32.	Останата производствена индустрија	13.420
33.	Поправка и инсталирање на машини и опрема	22.284
35.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	26.353
36.	Собирање, обработка и снабдување со вода	14.023
37.	Отстранување на отпадни води	9.929
38.	Дејност за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали	13.205
41.	Изградба на згради	9.569
42.	Нискоградба	12.538
43.	Специјализирани градежни дејности	13.056
45.	Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли	14.704
46.	Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	16.576
47.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	11.620
49.	Копнен транспорт и ценоводен транспорт	13.833
51.	Воздухопловен транспорт	29.494
52.	Складирање и помошни дејности во превозот	20.323
53.	Поштенски и курирски дејности	16.370
55.	Објекти за сместување	12.425
56.	Дејности за подготовка на оброци и служење на храна	9.026
58.	Издавачка дејност	19.995
59.	Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво	9.511
60.	Емитирање на програма	15.554
61.	Телекомуникации	28.681
62.	Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности	21.328
63.	Информативни услужни дејности	22.623
64.	Финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови	27.508
65.	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување	27.956
66.	Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето	29.681
68.	Дејности во врска со недвижен имот	18.360
69.	Правни и сметководствени дејности	29.041
70.	Управувачки дејности; со свртување во врска со управувањето	16.152

71.	Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа	16.155
72.	Научно истражување и развој	19.415
73.	Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот	20.459
74.	Останати стручни, научни и технички дејности	17.487
75.	Ветеринарни дејности	12.820
77.	Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)	14.562
78.	Дејности на вработување	11.491
79.	Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив	12.208
80.	Заштитни и истражни дејности	8.696
81.	Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата	10.458
82.	Канцелариско-административни и помошни дејности и деловно-помошни дејности	19.598
84.	Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	18.363
85.	Образование	15.496
86.	Дејности за здравствена заштита	16.964
87.	Дејности на социјалната заштита со сместување	12.414
88.	Дејности на социјалната заштита без сместување	11.867
90.	Креативни, уметнички и забавни дејности	15.470
91.	Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности	13.889
92.	Дејности на коцкање и обложување	12.651
93.	Спортски, забавни и рекреативни дејности	14.413
94.	Дејности на организации врз база на зачленување	21.034
95.	Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства	19.932
96.	Други лични услужни дејности	10.764

Месечно даночно ослободување 7.316.

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011167